

20100861574

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на 77 став (4), член 81 став (3), член 84 став (3), член 85 став (4), член 86 став (4), член 87 став (3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр.113/2007), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ, ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРАТКА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО (*)

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/2010), во член 165 став (2) зборовите: „1 јули” се заменуваат со зборовите: „1 ноември”.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Одлука на Комисијата од 30 април 2010 година бр.2010/266/EУ за амандмирање на Одлуките 92/260/EEЗ, 93/195/EEЗ, 93/197/EEЗ и 2004/211/EЗ за увоз на регистрирани коњи од одделни делови на Кина и за усвојување на деноминации за одредени трети земји (32010D0266); Одлука на Комисијата бр. 2010/333/EУ од 14 јуни 2010 година за амандмирање на Одлуката 2004/211/EЗ за додавање на Бахраин и Бразил во листата на трети земји и нивни делови од кои внес во Европската Унија на живи еквиди и сме, јајце-клетки и ембриони од видот еквиди е дозволен (32010D0333); Регулатива на Комисијата од 22 април 2010 година бр. 332/2010/EУ за амандмирање на Прилог 1 на Регулативата бр. 798/2008/EЗ за додавање на Израел во листата на трети земји, територии, зони или делови (32010R0332); Регулатива на Комисијата бр. 346/2010/EЗ од 15 април 2010 година за амандмирање на Регулативата (ЕЗ) бр. 1251/2008 за ставање во промет и услови за увоз на пратки со животни од аквакултура во Земјите членки или нивни делови со национални мерки одобрени со Одлуката 2010/221/EУ (32010R0346); Коригенда на Регулатива бр. 215/2010/EУ од 5 март 2010 година за амандмирање на Анекс 1 од Регулативата бр. 798/2008/EЗ за утврдување на листа на трети земји, територии, зони или делови од кои живина и производи од живина можат да се увезат во и транзитираат низ Заедницата и услови за ветеринарно здравствени сертификати за истите (32010R0215) Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката

со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Регулатива (ЕЗ) бр. 282/2004 на Комисијата од 18 февруари 2004 година за воведување на документ за декларација и ветеринарни прегледи и на животни кои влегуваат во Заедницата од трети земји (32004R0282); Регулатива (ЕЗ) бр. 136/2004 на Комисијата од 22 јануари 2004 година за утврдување на постапки за ветеринарни прегледи на граничните ветеринарни инспекции на Заедницата на производи увезени од трети земји (32004R0136); Одлука на Комисијата од 18 декември 1999 година бр. 2000/25/ЕЗ за воспоставување на детални правила за примена член 9 од Директива на Советот Бр. 97/78/ЕЗ за транспорт до гранични инспекциско место на производи каде пратките се наменети евентуален увоз во Европската Заедница и за амандмирање на Одлука на Комисијата Бр. 93/14/ЕЕЗ (32000D0025); Одлука на Комисијата 97/794/ЕЗ од 12 ноември 1997 година во која се утврдени одредени детални правила за примена на Директивата на Советот 91/496/ЕЕЗ за ветеринарни прегледи на животни кои треба да се увезат од трети земји (31997D0794); Регулатива бр. 1/2005 на Советот од 22 декември 2004 година за заштита на животните при транспорт и сродни постапки и за изменување на Директивите 64/432/ЕЕЗ и 93/11/ЕЗ и на Регулативата бр. 1255/97(ЕЗ)(32005R0001); Регулатива на Советот бр. 338/97 од 9 декември 1996 година за заштита на загрозени видови флора и фауна преку регулирање на нивната трговија (31997R0338); Директива бр. 91/496/ЕЕЗ на Советот од 15 јули 1991 година за утврдување начела со кои се регулира организацијата на ветеринарните прегледи за животни кои влегуваат во Заедницата од трети земји и дополнително на Директивата 89/662/ЕЕЗ, 90/425/ЕЕЗ и 90/675/ЕЕЗ (31991L0496); Директива на Советот 97/78/ЕЗ од 18 декември 1997 година со која се утврдуваат принципите за организација на ветеринарните проверки на производите кои влегуваат во Заедницата од трети земји (31997L0078); Одлука на Комисијата 2004/292/ЕЗ од 30 март 2004 година за воведување на системот Traces и изменување на Одлуката 92/486/ЕЕЗ (32004D292); Регулатива на Европскиот Парламент и на Советот бр. 2001/999/ЕЗ од 22 мај 2001 година за превенција, контрола и ерадикација на одредени трансмисивни спонгиозни енцефалопатии во Заедницата (32001R0999); Одлука на Комисијата бр. 2007/240 од 16 април 2007 година за формата на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на живи животни, семе, ембриони, јајце клетки и производи од животинско потекло во Заедницата во согласност со Одлуките 79/542/ЕЕЗ, 92/260/ЕЕЗ, 93/195/ЕЕЗ, 93/196/ЕЕЗ, 93/197/ЕЕЗ, 95/328/ЕЗ, 96/333/ЕЗ, 96/540/ЕЗ, 200/572/ЕЗ, 2000/585/ЕЗ, 2000/666/ЕЗ, 2002/613/ЕЗ, 2003/56/ЕЗ, 2003/779/ЕЗ, 2003/804/ЕЗ, 2003/858/ЕЗ, 2003/863/ЕЗ, 2003/881/ЕЗ, 2004/407/ЕЗ, 2004/438/ЕЗ, 2004/595/ЕЗ, 2004/639/ЕЗ, 2006/168/ЕЗ (32007D240); Одлука на Комисијата 94/360/ЕЗ од 20 мај 1994 година за намалување на интензитетот на физичките проверки на пратките на одредени производи кои се внесуваат од трети земји, според Директивата 90/675/ЕЕЗ на Советот (31994D0360); Регулатива на Комисијата бр. 318/2007/ЕЗ од 23 март 2007 година за утврдување на здравствени услови за увоз на одделни видови птици во Заедницата и услови за карантин за истите (32007R0318); Директива на Советот бр. 2004/68/ЕЗ од 26.4.2004 година со која се утврдуваат прописите за увоз и транзит низ Заедницата на одредени живи копitari, измена на Директивите 90/426/ЕЕЗ и 92/65/ЕЕЗ и повлекување на Директивата 72/462/ЕЕЗ (32004L0068); Регулатива на Комисијата (ЕЗ) Бр. 2010/206/ЕЕЗ од 12 март 2010 со која се изготвува листа на трети земји или делови од трети земји, и се пропишуваат барања за изготвување на сертификати за здравјето на животните и јавното здравство и ветеринарно здравствени сертификати, за увоз во Заедницата на одредени живи животни и свежо месо од истите (32010R0206); Одлука на Комисијата бр. 2004/211/ЕЗ од 6 јануари 2004, со која се пропишува листа на трети земји или делови од територијата на трети земји од кои е дозволен увоз на живи копitari и

сперма, јајце клетки и ембриони од копитари во Заедницата, и измена на Одлуките 93/195/ЕЕЗ и 94/63/ЕЗ (32004D0211); Одлука на Комисијата бр. 92/260/ЕЕЗ од 10 април 1992 година со која се утврдуваат здравствените условите и сертификацијата за привремен увоз на регистрирани коњи (31992D0260); Одлука на Комисијата бр. 93/195/ЕЕЗ од 2 февруари 1993 година со која се утврдуваат здравствените условите и сертификацијата за повторен увоз на регистрирани коњи за трки, натпревари и културни манифестации по извршен привремен извоз (31993D0195); Одлука на Комисијата бр. 93/196/ЕЕЗ од 5 февруари 1993 година со која се утврдуваат здравствените условите и сертификацијата за увоз на коњи за колење (31993D0196); Одлука на Комисијата бр. 93/197/ЕЕЗ од 5 февруари 1993 година со која се утврдуваат здравствените условите и сертификацијата за увоз на регистрирани коњи и коњи за одгледување и производство (31993D0197); Директива на Советот бр. 90/426/ЕЕЗ од 26 Јуни 1990 за барања за здравствена состојба на животните во врска со увоз на копитари од трети земји (31990L0426); Директива на Советот 92/65/ЕЕЗ од 13 јули 1992 за пропишување на барања за здравствената состојба на животните кои ја регулираат трговијата и увозот на животни, сперма, јајце клетки и ембриони во Заедницата, кои не се предмет на барањата за здравјето на животните пропишани со посебни правила на Заедницата од Анекс А (I) од Директивата 90/425/ЕЕЗ (31992L0065); Регулатива на Комисијата (ЕЗ) Бр. 119/2009 од 9 февруари 2009 со која се пропишува листа на трети земји или делови од трети земји, за увоз во или транзит низ Заедницата на месо од диви животни од фамилијата Лепориди, од одредени диви сувоземни цицачи и од фармски одгледани зајаци и барања за ветеринарно здравствена сертификација (32009R0119); Одлука на Комисијата Бр. 2007/777/ЕЗ од 29 Ноември 2007 со која се пропишуваат барања за здравјето на животните и за јавното здравство и се пропишуваат барања за изготвување на сертификати за увоз во Заедницата на одредени производи од месо или обработени желудници, мочни меури и црева за човечка употреба од трети земји и укинување на Одлуката 2005/432/ЕЗ (32007D0777); Одлука на Комисијата Бр. 2000/572/ЕЗ од 8 септември 2000 година, за утврдување на условите за здравјето на животните јавното здравство и ветеринарна сертификација за увоз на мелено месо и смеси од месо од трети земји и за укинување на Одлуката 97/29/ЕЗ (32000D0572); Одлука на Комисијата Бр. 2008/592/ЕЗ од 3 јули 2008 година, дополнување на Одлуката 2000/572/ЕЗ со која се утврдуваат барањата за здравјето на животните и за јавното здравство и ветеринарно здравствена сертификација за увоз на подготовки од месо во Заедницата од трети земји (32008D0592); Одлука на Комисијата Бр. 2004/438/ЕЗ од 29 април 2004 со која се утврдуваат барањата за здравјето на животните и за јавното здравство и ветеринарно здравствена сертификација за увоз во Заедницата на термички обработено млеко, производи од млеко и сирово млеко наменето за човечка употреба (32004D0438); Одлука на Комисијата Бр. 2006/766/ЕЗ од 6 ноември 2006 со која се изготвува листа на трети земји и територии од кои се врши увоз на бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати, морски гастроподи и производи од риба (32006D0766); Регулатива на Комисијата (ЕЗ) Бр. 1251/2008 од 12 декември 2008 со која се имплементира Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ во врска со условите и барањата за сертификација за ставање во продажба и увоз во Заедницата на аквакултура и производи од аквакултура и пропишување на листа на вектори преносители (32008R1251); Одлука на Комисијата Бр. 96/333/ЕЗ од 3 мај 1996 со која се утврдува ветеринарно здравствена сертификација за живи бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи од трети земји кои не се опфатени со посебни одлуки (31996D0333); Одлука на Комисијата Бр. 1999/120/ЕЗ од 27 јануари 1999 со која се изготвува привремена листа на објекти во трети земји од кои Земјите Членки одобруваат увоз на црева, желудници и мочни меури наменти за човечка исхрана (31999D0120); Одлука на Комисијата Бр. 2003/779/ЕЗ од 31 октомври 2003 со која се пропишуваат барања за здравствената состојба на животните и ветеринарно здравствена

сертификација за увоз на црева од животни од трети земји (32003D779); Директива на Советот Бр. 92/118/ЕЕЗ од 17 декември 1992 за утврдување на барањата за здравствената состојба на животните и јавното здравство кои ја регулираат трговијата и увозот на производи во Заедницата, кои не се предмет на споменатите барања утврдени со посебни правила на Заедницата од Анекс А (I) од Директива 89/662/ЕЕЗ, и во однос на патогени од Директивата 90/425/ЕЕЗ (31992L0118); Одлука на Комисијата Бр. 2003/812/ЕЗ од 17 ноември 2003 со која се утврдува листа на трети земји од кои Државите Членки одобруваат увоз на одредени производи за човечка исхрана кои се предмет на Директивата на Советот 92/118/ЕЕЗ (32003D0812); Регулотива на Комисијата (ЕЗ) бр. 798/2008 од 8 август 2008 за утврдување на листа на трети земји, територии, области или комплекси од кои е дозволено увоз или транзит на живината и производи од живина низ Заедницата и барања изготвување на ветеринарно здравствени сертификати (32008R0798); Директива на Советот Бр. 90/539/ЕЕЗ од 15 октомври 1990 за барања за здравјето на животните со кои се регулира трговијата во Заедницата и увоз од трети земји на живина и јајца за ведење (31990L0539); Одлука на Комисијата Бр. 2008/698/ЕЗ од 8 август 2008 за привремен влез и увоз во Заедницата на регистрирани коњи од Јужна Африка (32008D0698).

Член 2

(1) Во Прилогот VI дел 2, дел 4 и дел 10 се заменуваат со нов дел 2, дел 4 и дел 10 кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

(2) Во Прилог VI дел 9Е зборовите: „Трети земји и делови од трети земји означени со X во колоната за мед” се бришат.

Член 3

(1) Во Прилогот VII дел 9 - Упатство, дел 9.1 и дел 9.2 се заменуваат со нов дел 9 - Упатство, дел 9.1 и дел 9.2 кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

(2) Во Прилог VII дел 18 образецот на ветеринарно-здравствен сертификат за јајца за ведење од живина со исклучок на ноеви „НЕР”, се заменува со нов образец на ветеринарно-здравствен сертификат за јајца за ведење од живина со исклучок на ноеви „НЕР” кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 11-736/2
21 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Дел 2

Листа на трети земји од кои се врши увоз на копitari

ИСО код	Земја	Код на територија	Опис на територијата	SG	TA	Re-En	Увоз			Увоз				Специфични услови
					RH	RH	RH	ES	RH + EBP	Сперма			O/E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AE	Обединети Арапски Емирати	AE-0	Цела држава	E	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
AR	Аргентина	AR-0	Цела држава	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
AU	Австралија	AU-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BB	Барбадос	BB-0	Цела држава	D	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
BH	Бахаин	BH-0	Цела држава	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BM	Бермуда	BM-0	Цела држава	D	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
BO	Боливија	BO-0	Цела држава	D	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
BR	Бразил	BR-0	Цела држава		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		BR-1	Државите: Рио Гранде до Сул, Санта Катарина, Парана, Сао Паоло, Мато Гросо до Сул, Гоиас, Минас Гераис, Рио де Женеиро, Еспириту Санто, Рондониа, Мато Гросо.	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		BR-2	Федерална Област (Дистрикт)	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BY	Белорусија	BY-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CA	Канада	CA-0	Цела држава	C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CH	Швајцарија	CH-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CL	Чиле	CL-0	Цела држава	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CN	Кина	CN-0	Цела држава		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CN-1	Зона слободна од болести кај	C	X	X	X	-	-	-	-	-	-	

ИСО код	Земја	Код на територија	Опис на територијата	SG	TA	Re-En	Увоз			Увоз				Специфични услови
					RH	RH	RH	ES	RH + EBP	Сперма			O/E	
										RH	ES	EBP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			коњите во Конгхуа Сити, Општината Гуангзхоу, Провинцијата Гуангдонг вклучувајќи го Биосигураносниот Автопат од и до аеродромот во Гуангзхоу и Хонг Конг (дополнително објаснување во Поле 3 од овој Дел)											
CR	Коста Рика	CR-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CR-1	Градското подрачје на Сан Хозе	D	-	X	-	-	-	-	-	-	-	
CU	Куба	CU-0	Цела држава	D	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
DZ	Алжир	DZ-0	Цела држава	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
EG	Египет	EG-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		EG-1	Александрија, Бехеира, Крафр ел Шеик, Дамиета, Дакахлиа, Порт-Саид, Шаркиа, Гарбиа, Меноуфиа, Калиоубиа, Исмаилиа, Северен Синан, Јужен Синан, Каиро, Сус,	E	X	X	X	-	-	X	-	-	-	

ИСО код	Земја	Код на територија	Опис на територијата	SG	TA	Re-En	Увоз			Увоз				Спесифични услови
					RH	RH	RH	ES	RH + EBP	Сперма			O/E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Марса Мартут, Фајум, Гиза и Бени Суеф.											
FK	Фалкландски Острови	FK-0	Цела држава	A	-	-	X	-	X	X	X	X	X	
GL	Гренланд	GL-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
HK	Хонг Конг	HK-0	Цела држава	C	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
HR	Хрватска	HR-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IL	Израел	IL-0	Цела држава	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IS	Исланд	IS-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
JM	Јамајка	JM-0	Цела држава	D	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
JO	Јордан	JO-0	Цела држава	E	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
JP	Јапонија	JP-0	Цела држава	C	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
KG	Киргистан	KG-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		KG-1	Регионот Исук-Кул	B	-	-	X	-	-	X	-	-	-	
KR	Република Кореа	KR-0	Цела држава	C	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
KW	Кувајт	KW-0	Цела држава	E	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
LB	Либан	LB-0	Цела држава	E	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
LY	Либија	LY-0	Цела држава	E	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
MA	Мароко	MA-0	Цела држава	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ME	Црна гора	ME-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X'	
MO	Макао	MO-0	Цела држава	C	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
MY	Малезија	MY-0	Полуостровска	C	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
MU	Маврициус	MU-0	Цела држава	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MX	Мексико	MX-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		MX-1	Цела држава со исклучок на Чипас и Оаксаса	D	X	X	X	-	X	X	X	X	X	
NZ	Нов Зеланд	NZ-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
OM	Оман	OM-0	Цела држава	E	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
PE	Перу	PE-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PE-1	Регионот Лима	D	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
PM	Ст. Пјер и Микелон	PM-0	Цела држава	G	-	-	X	-	X	X	X	X	X	
PY	Парагвај	PY-0	Цела држава	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
QA	Катар	QA-0	Цела држава	E	X	X	X	-	-	X	-	-	-	

ИСО код	Земја	Код на територија	Опис на територијата	SG	TA	Re-En	Увоз			Увоз				Спесифични услови
					RH	RH	RH	ES	RH + EBP	Сперма			O/E	
										RH	ES	EBP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RS	Србија	RS-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RU	Русија	RU-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RU-1	Калинингра, Архангелск, Вологда, Мурманск, Санкт Петербург, Новгород, Псков, Брианск, Владимир, Иваново, Твер, Калуга, Кострома, Москва, Орјол, Риасан, Смоленск, Тула, Ярослав, Нињиновгоро д, Киров, Белгород, Воронес, Курск, Липецк, тамбов, Астрахан, Волгоград, Пенза, Саратов, Уљановск, Ростов, Оренбург, Перм и Курган.	B	X	X	X	X	X	X	X	X		
		RU-2	Регионите на Ставропол и Краснодар.	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

ИСО код	Земја	Код на територија	Опис на територијата	SG	TA	Re-En	Увоз			Увоз				Специфични услови
					RH	RH	RH	ES	RH + EBP	Сперма			O/E	
										RH	ES	EBP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		RU-3	Република Карелиа, Република Мариј-Ел, Мордовиа, Чувачија, Калмикија, Татарстан, Дагестан, Кабардино-Балкарија, Северна Осетија, Ингусетија и Карачево – Черкезија.	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SA	Саудиска Арабија	SA-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SA-1	Цела држава со исклучок на заштитените зони и зоните под надзор (види поле 1 за детали).	E	X	X	X	-	-	-	X	-	-	-
SG	Сингапур	SG-0	Цела држава	C	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
SY	Сирија	SY-0	Цела држава	E	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
TH	Тајланд	TH-0	Цела држава	C	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
TN	Тунис	TN-0	Цела држава	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TR	Турција	TR-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TR-1	Региони од Анкара, Едирне, Истамбул, Измир, Киркларели и Текирдаг.	E	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
UA	Украина	UA-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
US	Соединети Американски Држави	US-0	Цела држава	C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
UY	Уругвај	UY-0	Цела држава	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

ИСО код	Земја	Код на територија	Опис на територијата	SG	TA		Re-En	Увоз			Увоз			Спесифични услови
					RH	RH		RH	ES	RH + EBP	Сперма			
							RH				ES	EBP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZA	Јужно Африканска Република	ZA-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Види прилог XI од овој правилник за детали
		ZA-1	градското подрачје на Кејптаун (види поле 2 за детали).	F	X	-	X	-	-	X	-	-	-	
AT	Австрија	AT-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BE	Белгија	BE-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BG	Бугарија	BG-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
DE	Германија	DE-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
GR	Грција	GR-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
DK	Данска	DK-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
EE	Естонија	EE-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IT	Италија	IT-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IE	Ирска	IE-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CY	Кипар	CY-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LV	Латвија	LV-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LT	Литванија	LT-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LU	Луксембург	LU-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MT	Малта	MT-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
UK	Обединето Кралство	UK-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PL	Полска	PL-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PT	Португалија	PT-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RO	Романија	RO-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SV	Словачка	SV-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SI	Словенија	SI-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
HU	Унгарија	HU-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
FI	Финска	FI-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
FR	Франција	FR-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
NL	Холандија	NL-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CZ	Чешка	CZ-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ES	Шпанија	ES-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SE	Шведска	SE-0	Цела држава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
KV	Косово	KV-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Забелешки:

Рамка:	
X	Дозволен увоз
-	Не е дозволен увоз
Колона	
Колона 1-4	Опис на територијата
Колона 5 (SG):	Санитарна Група
Колона 6 (TA):	Привремен влез на регистрирани коњи
Колона 7 (Re-En):	Повторен влез на регистрирани коњи за трка, натпревари и културни настани после привремен извоз
Колона 8 :	Увоз на регистрирани коњи
Колона 9 :	Увоз на копитари за колење
Колона 10 :	Увоз на регистрирани копитари и копитари за одгледување и продукција
Колона 11 :	Увоз на сперма собрана од регистрирани коњи
Колона 12 :	Увоз на сперма собрана од регистрирани копитари
Колона 13 :	Увоз на сперма собрана од копитари за одгледување и продукција
Колона 14 :	Увоз на јајце клетки и ембриони од видот <i>equidae</i>
Колона 15 :	Во однос на спесифичните услови/дополнителни гаранции
Животни/производи:	Категории/Услови
RH	Регистрирани коњи
ES	Копитари за колење
RE	Регистрирани копитари
EBP	Копитари за одгледување и продукција
сперма	Сперма од копитари
O/E	Јајце клетки и ембриони од копитари

Поле 1:			
SA	Саудиска Арабика	SA-1	Опис на зоните под заштита и надзор (ПОЛЕ 1): 1. Провинција Џизан – зона под заштита: целата провинција, освен делот северно од патниот контролен пункт во Аш-Шукајк на патот бр.5 и северно од патот бр.10; – зона под надзор: делот од провинцијата северно од патниот контролен пункт кај Аш-Шукајк на патот бр.5, кој е под контрола на патниот контролен пункт во Ал-Кахма, и северно од патот бр.10; 2. Провинција Асир – зона под заштита: делот од провинцијата ограничена со патот бр.10 меѓу Ад Дарб, Абха и Камис-Мусхајт до север, освен коњичките клубови на воздушните и на воени бази, и делот од провинцијата ограничен до север со патот бр.15, кој води од Камис-Мусхајт преку Јараш Ал Утфах и Дхахрам Ал Јаноуб кон границата со провинцијата Најран, и делот од провинцијата ограничен до север со патот што води од Ал Утфах преку Ал Фајд до Бадр Ал Јаноуб (провинција Најран); – зона под надзор: коњичките клубови на воздушните и на воени бази, делот на провинцијата меѓу границата на зоната под заштита и патот бр. 209 од Аш-Шукајк до патниот контролен пункт Мухајил на патот бр. 211, делот од провинцијата меѓу контролниот пункт на патот бр.10 јужно од Абха, градот Абха и патниот контролен пункт Баласмер, 65 км од Абхана на патот бр.15 што води на север, делот од провинцијата меѓу Камиз-Мусхајт на патниот контролен пункт 90 км од Абха на патот бр. 225 до

			Самак и патниот контролен пункт во Јарах, 90 км од Абха, на патот бр.10, кој води до Ријад, и делот од провинцијата јужно од виртуелната линија меѓу патниот контролен пункт во Јарах на патот бр.10 и Кхасм-Гураб на патот бр.177 до границата со провинцијата Најран; 3. Провинција Најран – зона под заштита: делот од провинцијата ограничена со патот од Ал Утфах (провинција Азир) до Бадр Ал Јаноуб и до Ас Себт и од Ас Себт долж Вади Хабунах до приклучницата со патот бр.177 меѓу Најран и Ријат до север и од приклучницата со патот бр.177, кој води јужно до приклучницата со патот бр.15 од Најран до Шароурах, и делот од провинцијата јужно од патот бр.15 меѓу Најран и Шароурах и границата со Јемен; – зона под надзор: делот од провинцијата јужно од линијата меѓу патниот контролен пункт во Сарах на патот бр.10, и Кашм – Гураб на патот бр.177, од границата на провинцијата Најран сè до патниот контролен пункт во Кашм – Гураб, 80 км од Најран, и западно од патот бр.175, кој води до Шароурах.
--	--	--	---

Поле 2:

ZA	Јужно Африканска Република	ZA-1	Опис на областа Кејптаун (ZA-1): северна граница: Патот Блааувберг (M14) источна граница: Патот Коееберг (M14), патот Плетеклуф (M14), магистрала N7, магистрала N1 и магистрала M5; јужна граница: Патот Отери, патот Принс Џорџ, патот Ветон, патот Риверстоун, патот Тенант, патот Њуландс, патот Парадокс, патот Јунион, Роудс Драјв до шумската станица во Њуландс и наспроти Еко Џорџ на Тејбл Маунтин до Кемпс Беј; западна граница: крајбрежјето од Кемпс Беј до патот Блаавберг.
----	----------------------------	------	--

Поле 3:

CN	Кина	CN-1	Специфичната зона слободна од болести кај коњите во Провинцијата Гуангдонг со следниов опис: Централна зона: Коњичката област во населбата Ресхуи, Градот Лингкоу од Конгхуа Сити со областа околу неа во радиус од 5 км контролирана од контролно патно место на Државниот Автопат 105; Зона под надзор: Сите административни единици (дивизии) во Конгуа Сити кои ја опкружуваат централната зона и зафаќаат површина од 2 009 км²;
----	------	------	---

			Зона под заштита:	Надвор од границите на следниве соседни административни единици (дивизии) кои ја опкружуваат зоната под надзор:
			Биосигуроносен Автопат	- Областа (Дистрикт) Баијун, Областа (Дистрикт) Луоганг од Конгуа Сити, - Областа (Дистрикт) Хуаду од Гуангзхоу Сити, - Зенгченг Сити, - административните единици (дивизии) во Областа (Дистрикт) Кингченг од Кингјуан Сити, - Округот Фоганг, - Округот Ксинфенг, - Округот Лонгмен; - од коњичката област во централната зона до Гуангзхоу Баијун
			Предвлезен карантин	Интернационалниот Аеродром преку Државниот Автопат 105, Јиебеи Автопатот, аеродором експрес- патот, вклучувајќи ја и еквината зона на исклучување од 1 км околу Баијун Интернационалниот Аеродром во Гуангзхоу Сити, - од коњичката област во централната зона до Шензхен Хуанганг Порт на границата меѓу Кина и Хонг Конг преку Државниот Автопат 105, Јиебеи Автопатот, Бр 2 северен ринг експрес-патот и Гуанг-Шен автопатот со еквината зоната на исклучување од двете страни на тој автопат во ширина од најмалку од 1 км; карантински објекти во зоната под заштита определени од надлежниот орган наменети за коњи од други делови на Кина за влез во зоната слободна од болести кај коњите

Дел 4

Листа на трети земји од кои се врши увоз на свежо месо од животни од родовите Proboscidea и Artiodactyla (*)

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (**)	Почетен датум (***)
			Образец (и)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
AL - Албанија	AL-0	Цела држава	-				
AR - Аргентина	AR-0	Цела држава	EQU				
	AR-1	Провинциите: Буенос Аирес, Ката марка, Кориентес (освен деловите Брин де Астрада, Капитал, Емпадрадо, Генерал Паз, итати, мбукуруја, Сан Косме, и Сан Луис дел Палмар), Ентре Риос, Ла Риоја, Мендоза, Мисионес, дел од Некуен (со исклучок на територијата од AR-4), дел од Рио Негро (со исклучок на територијата од AR-4), Сан Хуан, Сан Луис, Санта Фе, Туцуман, Кордоба, Ла Пампа, Сантиаго дел Естеро, Чако Формоса, Џуџуи и Салта, со исклучок на тампон зоната од 25 km од границата со Боливија и Парагвај која се протега од Санта Каталина дистрикт во провинцијата Џуџуи, до Лаиши дистрикт во провинцијата Формоса	BOV	A	1		18 март 2005
			RUF	A	1		1 декември 2007
	AR-2	Чубут, Санта Круз и Тиера дел Фуего	BOV, OVI, RUW, RUF				1 март 2002
	AR-3	Кориентес: деловите од Берин де Астрада, Капитал, Емпедрадо, Генерал Паз, Итати, Мбукуриа, Сан Косме и Сан Луис дел Пламар	BOV, RUF	A	1		1 декември 2007
	AR-4	Дел од Рио Негро (освен: во Авеланда зона која се наоѓа северно од Провинцијалниот пат 7 и источно од Провинцијалниот пат 250, во Конеса зона кој се наоѓа источно од Провинцијалниот пат 2, во Ел Џуи зона која се	BOV, OVI, RUW, RUF				1 август 2008

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (**)	Почетен датум (***)
			Образец (и)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
		наоѓа северно од Провинцијалниот пат 7 од крстосноцата со Провинцијалниот пат 66 до границата со дел од Авеланеда, и во Сан Антониа зона која се наоѓа источно од Провинцијалните патишта 250 и 2), дел од Неукуен (освен во Конфлуенца зона лоцирана источно од Провинцијалниот пат 17, и во Пичун Леуфу зона лоцирана источно од Провинцијалниот пат 17)					
AU - Австралија	AU-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
BA - Босна и Херцеговина	BA-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
BH - Бахреин	BH-0	Цела држава	-				
BR - Бразил	BR-0	Цела држава	EQU				
	BR-1	Државата Минас Гераис, Државата Еспирито Санто, Државата Џоиса, Државата Мато Гроссо, Државата Рио Гранде До Сул, Државата Мато гроссо (освен за одредени зони под надзор во појас од 15 km од надворешните граници на општините Порто Мутхино, Карацол, Бела Виста, Антонио Хуан, Понта Пора, Арал Мореира, Џоронел Сапучаиа, Паранхос, Сете Куедес, Јапора, и Мундо Ново и одредени зони под надзор кои се наоѓаат во општините Коруба и Ладарио)	BOV	А и Н	1		1 декември 2008

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (**)	Почетен датум (***)
			Образец (и)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
	BR-2	Државата Санта Катарина	BOV	A и H	1		31 јануари 2008
	BR-3	Државите Парана и Сао Пауло	BOV	A и H	1		1 август 2008
BW - Боцвана	BW-0	Цела држава	EQU, EQW				
	BW-1	Зони под ветеринарна контрола за болести: 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 и 18	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1		1 декември 2007
	BW-2	Зони под ветеринарна контрола за болести: 10, 11, 13 и 14	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1		7 март 2002
	BW-3	Зона под ветеринарна контрола за болести: 12	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1	20 октомври 2008	20 јануари 2009
BY - Белорусија	BY-0	Цела држава	-				
BZ - Белизе	BZ-0	Цела држава	BOV, EQU				
CA - Канада	CA-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW	G			
CH - Швајцарија	CH-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
CL - Чиле	CL-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF				
CN - Кина	CN-0	Цела држава	-				
CO - Колумбија	CO-0	Цела држава	EQU				
CR - Коста Рика	CR-0	Цела држава	BOV, EQU				
CU - Куба	CU-0	Цела држава	BOV, EQU				
DZ - Алжир	DZ-0	Цела држава	-				
ET - Етиопија	ET-0	Цела држава	-				
FK - Фолкландск и Острови	FK-0	Цела држава	BOV, OVI, EQU				
GL - Гренланд	GL-0	Цела држава	BOV, OVI, EQU, RUF, RUW				

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (**)	Почетен датум (***)
			Образец (и)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
ГТ - Гватемала	GT-0	Цела држава	BOV, EQU				
НК - Хонг Конг	HK-0	Цела држава	-				
НН - Хондурас	HN-0	Цела држава	BOV, EQU				
НН - Хрватска	HR-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
ИЛ - Израел	IL-0	Цела држава	-				
ИН - Индија	IN-0	Цела држава	-				
ИС - Исланд	IS-0	Цела држава	BOV, OVI, EQU, RUF, RUW				
КЕ - Кенија	KE-0	Цела држава	-				
МА - Мароко	MA-0	Цела држава	EQU				
МЕ - Црна Гора	ME-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
МГ - Мадагаскар	MG-0	Цела држава	-				
МУ - Маврициус	MU-0	Цела држава	-				
МХ - Мексико	MX-0	Цела држава	BOV, EQU				
НА - Намибија	NA-0	Цела држава	EQU, EQW				
	NA-1	Јужно од оградата што се протега од Палграве Поинт на запад до Гам на исток	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1		
НС - Нова Каледонија	NC-0	Цела држава	BOV, RUF, RUW				
НИ - Никарагва	NI-0	Цела држава	-				
НЗ - Нов Зеланд	NZ-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
РА - Панама	PA-0	Цела држава	BOV, EQU				
РУ - Парагвај	PY-0	Цела држава	EQU				
	PY-1	Цела држава, освен одредени зони под надзор	BOV	A	1		1 август 2008

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (**)	Почетен датум (***)
			Образец (и)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
		во појас од 15 km од надворешната граница					
RS - Србија	RS-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
RU - Русија	RU-0	Цела држава	-				
	RU-1	Областите Мурманск, Јамоло-Ненец автономната област	RUF				
SV - Ел Салвадор	SV-0	Цела држава	-				
SZ - Свазиленд	SZ-0	Цела држава	EQU, EQW				
	SZ-1	Област западно од оградата „црвена линија“, која се протега од северно од реката Усуто до границата со ЈАР западно од Нкалашане	BOV, RUF, RUW	F	1		
	SZ-2	Области под ветеринарна контролна каде се врши надзор и вакцинација за Лигавка и шап како што е службено објавено како Статутарен Инструмент под правно известување број 51 од 2001	BOV, RUF, RUW	F	1		4 август 2003
TH - Тајланд	TH-0	Цела држава	-				
TN - Тунис	TN-0	Цела држава	-				
TR - Турција	TR-0	Цела држава	-				
	TR-1	Провинциите Амасија, Анкара, Ајдин, Баликесир, Бурса, Чанкири, Чорум, Денизли, Измир, Кастамону, Кутахија, Маниса, Ушак, Јозгат и Кириккале	EQU				
UA - Украина	UA-0	Цела држава	-				
US - САД	US-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW	G			
UY - Уругвај	UY-0	Цела држава	EQU				
			BOV	A	1		1 ноември 2001

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (**)	Почетен датум (***)
			Образец (и)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
			OVI	A	1		
ZA - Јужно Африканска Република	ZA-0	Цела држава	EQU, EQW				
	ZA-1	Цела држава освен: - дел од контролната област за лигавка и шап која се наоѓа во ветеринарно здравствените региони Мпумаланга и Северната провинција, во Ингавума дистриктот од ветеринарно здравствениот регион Натал и во пограничната зона со Боцвана источно од 28° географска должина, и - Кампердоун дистриктот во провинцијата Ква Зулу Натал	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1		
ZW - Зимбабве	ZW-0	Цела држава	-				
AT - Австрија	AT-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
BE - Белгија	BE-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
BG - Бугарија	BG-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
DE - Германија	DE-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
GR - Грција	GR-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
DK - Данска	DK-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF,				

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (**)	Почетен датум (***)
			Образец (и)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
			SUW				
EE - Естонија	EE-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
IT - Италија	IT-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
IE - Ирска	IE-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
CY - Кипар	CY-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
LV - Латвија	LV-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
LT - Литванија	LT-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
LU - Луксембург	LU-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
MT - Малта	MT-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
UK - Обединето Кралство	UK-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
PL - Полска	PL-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU,				

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (**)	Почетен датум (***)
			Образец (и)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
			RUF, RUW, SUF, SUW				
PT - Португалија	PT-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
RO - Романија	RO-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
SV - Словачка	SV-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
SI - Словенија	SI-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
HU - Унгарија	HU-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
FI - Финска	FI-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
FR - Франција	FR-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
NL - Холандија	NL-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
CZ - Чешка	CZ-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (**)	Почетен датум (***)
			Образец (и)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
ES - Шпанија	ES-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
SE - Шведска	SE-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
KV - Косово	KV - 0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				

(*) Не земајќи ги во предвид посебните барања од сертификатите утврдени со договори на Република Македонија со трети земји.

(**) Месо од животни заклани на или пред датумот даден во колона 7 може да се увезе во РМ во рок од 90 дена од тој датум. Пратките кои патуваат по море може да се увезат во РМ доколку се сертифицирани пред датумот даден во колона 7 во рок од 40 дена од тој датум.

(Забелешки: доколку нема датум во колона 7, се подразбира дека нема временска рестрикција).

(***) Само месо од животни кои се заклани на или после датумот даден во колона 8 може да се увезат во РМ (доколку нема датум во колона 8, се подразбира дека нема временска рестрикција)

- = Не е пропишан сертификат и увозот на свежо месо е забранет (освен за тие видови, за кои е назначено во редот за цела држава)

1 = Категорија на ограничување:

Не е дозволен увоз на кланични отпадоци (освен, дијафрагма и масетер од говеда)

Дел 10

Листа на трети земји од кои се врши увоз на живина, јајца за ведење, еднодневни пилиња, назначен патоген слободни јајца, месо, иситното месо, механички одвоено месо, јајца и производи од јајца

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (¹)	Почеток (²)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
AL – Албанија	AL - 0	Цела држава	EP							S4
AR – Аргентина	AR - 0	Цела држава	SPF							
			POU, RAT, EP, E					A		S4
			WGM	VIII						
			SPF							
			EP, E							S4
			BPP, DOC, HEP, SRP							S0
AU – Австралија	AU - 0	Цела држава	BPR	I						S0, ST0
			DOR	II						
			HER	III						
			POU	VI						
			RAT	VII						
	BR – 0	Цела држава	SPF							
BR – Бразил	BR – 1	Држава: Рио Гранде до Сул, Санта Катарина, Парана, Сао Паоло и Мато Гросо до Сул	RAT, BPR, DOR, HER, SRA		N			A		
	BR – 2	Држава: Мато Гросо, Парана, Рио Гранде до Сул, Санта	BPP, DOC, HEP, SRP		N					S5, ST0

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (¹)	Почеток (²)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		Катарина и Сао Паоло								
		Федерална област и државите: Гоиас, Минас Гераис, Мато Гросо, Мато Гросо до Сул, Парана, Рио Гранде до Сул, Санта Катарина и Сао Паоло	WGM	VIII						
	BR - 3		EP, E, POU		N					S4
BA - Босна и Херцеговина	BA - 0	Цела држава	BPR, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, EP							
			SPF							
			EP, E							S4
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			RAT	VII						
			EP и E (само за транзит низ Република Македонија)	IX						
			SPF							
			EP, E							S4
			BPR, BPR, DOR, HER, SRA, SRP		N			A		S1, ST1
			DOC, HER		L, N					
BW - Боцвана	BW - 0	Цела држава								
BY - Белорусија	BY - 0	Цела држава								
CA - Канада	CA - 0	Цела држава								

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (¹)	Почеток (²)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			WGM	VIII						
			POU, RAT							
CH – Швајцарија	CH - 0	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP					A		
			SPF							
			EP, E							S4
			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP		N			A		S0, ST0
			WGM	VIII						
			POU, RAT		N					
			EP							
CN – Кина	CN - 0 CN - 1	Цела држава Провинцијата Шандонг	POU, E	VI	P2	6.2.2004	-			S4
			SPF							
			EP, WGM							
			EP							
GL – Гренланд	GL - 0	Цела држава								
		Цела територија на Посебната Административна Област на Хонг Конг								
HK – Хонг Конг	HK - 0									
			SPF							
			BPP, BPR, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP		N			A		S2, ST0
			EP, E, POU, RAT, WGM		N					
HR – Хрватска	HR - 0	Цела држава								

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
IL – Израел	IL - 0	Цела држава	SPF EP, E							S4
	IL - 1	Дел на Израел освен IL-2	BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRP WGM	VIII	N			A		S5, ST1
	IL-2	Дел на Израел во рамките на следните граници: На запад: број на пат 4. На југ: Број на пат 5812 кој е поврзан со број на пат 5815. На исток: Безбедносната ограда до број на пат 6513. На север: Број на пат 6513 се до приклучувањето со пат 65. Од оваа точка во права линија до влезот на Гиват Нили и од таму во права линија до приклучувањето на патиштата 652 и 4.	POU, RAT		N					S4
			BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRP		N, P2	26.1.2010	1.5.2010	A		S5, ST1
			WGM	VIII	P2	26.1.2010	1.5.2010			
			POU, RAT		N, P2	26.1.2010	1.5.2010			S4
IN – Индија	IN - 0	Цела држава	EP							
IS – Исланд	IS - 0	Цела држава	SPF EP, E							S4

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (¹)	Почеток (²)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
KR – Кореа (Реп.)	KR - 0	Цела држава	EP, E							S4
ME – Црна Гора	ME - 0	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, EP							
MG – Мадагаскар	MG - 0	Цела држава	SPF							
MY – Малезија	MY - 0	-	-							S4
	MY - 1	Западен Полуостров	EP		P2	6.2.2004				S4
MX – Мексико	MX - 0	Цела држава	SPF							
NA – Намибија	NA - 0	Цела држава	EP							
			SPF	I						
			BPR	II						
			DOR	III						
			HER	VII						S4
NC – Нова Каледонија	NC - 0	Цела држава	RAT, EP, E							
NZ – Нов Зеланд	NZ - 0	Цела држава	EP							
			SPF							
			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP							S0, ST0
			WGM	VIII						
PM – Св. Пјер и Микелон	PM - 0	Цела држава	EP, E, POU, RAT							S4
RS – Србија	RS - 0	Цела држава	SPF							
			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
RU – Руска Федерација	RU - 0	Цела држава	SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, EP							
SG – Сингапур	SG - 0	Цела држава	EP							
TH – Тајланд	TH - 0	Цела држава	SPF, EP WGM E, POU, RAT	VIII	P2 P2	23.1.2004 23.1.2004				S4
TN – Тунис	TN - 0	Цела држава	SPF DOR, BPR, BPP, HER WGM EP, E, POU, RAT	VIII						S1, ST0 S4 S4
TR – Турција	TR - 0	Цела држава	SPF E, EP SPF							S4
US – САД	US - 0	Цела држава	BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP WGM EP, E, POU, RAT	VIII	N		A			S3, ST1 S4
UY – Уругвај	UY - 0	Цела држава	SPF EP, E, RAT							S4
ZA – Јужна Африка	ZA - 0	Цела држава	SPF EP, E BPR DOR HER	I II III			A			S4

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (¹)	Почеток (²)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			RAT	VII						
ZW – Зимбабве	ZW - 0	Цела држава	RAT	VII						
			EP, E							S4
AT - Австрија	AT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
BE - Белгија	BE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
BG - Бугарија	BG	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
DE - Германија	DE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
GR - Грција	GR	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
DK - Данска	DK	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
EE - Естонија	EE	Цела држава	SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
IT - Италија	IT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
IE - Ирска	IE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
CY - Кипар	CY	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
LV - Латвија	LV	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
LT - Литванија	LT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (¹)	Почеток (²)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
LU - Луксембург	LU	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
MT - Малта	MT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
GB - Обединето Кралство	GB	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
PL - Полска	PL	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
PT - Португалија	PT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
RO - Романија	RO	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF,							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (¹)	Почеток (²)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
SV - Словачка	SV	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
SI - Словенија	SI	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
HU - Унгарија	HU	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
FI - Финска	FI	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
FR - Франција	FR	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
NL - Холандија	NL	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF,							

1	2	3	Ветеринарен сертификат		6	Посебни услови		7	8	9
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
			SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP			6A	6B			
CZ - Чешка	CZ	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
ES - Шпанија	ES	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
SE - Шведска	SE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
KV - Косово	KV	Цела држава	EP							

⁽¹⁾ Производите, вклучувајќи ги и оние транспортирани по море, произведени пред оваа дата може да се извезат во Република Македонија во рок од 90 дена од оваа дата.

⁽²⁾ Само производи, произведени по оваа дата, може да се извезат во Република Македонија.

Дополнителни гаранции

- 'I': Гаранции за ноеви за расплод и производство кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Њукастелска болест, сертификцирано во согласност со образецот BPR
- 'II': Гаранции за еднодневни пилиња од ноеви кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Њукастелска болест, сертификцирано во согласност со образецот DOR
- 'III': Гаранции за јајца за ведење од ноеви кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Њукастелска болест, сертификцирано во согласност со образецот HER
-
- 'IV':
- 'V': Гаранции за ноеви за колење кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Њукастелска болест, сертификцирано во согласност со образецот SRA
- 'VI': дополнителни гаранции за месо од живина, сертификцирано во согласност со образецот ROU
- 'VII': дополнителни гаранции за месо од фармски одгледувани ноеви за човечка исхрана, сертификцирано во согласност со образецот RAT
- 'VIII': дополнителни гаранции за месо од пернат дивеч, сертификцирано во согласност со образецот WGM

Програм за контрола на *Salmonella*

- 'S0': Забрана за извоз во Република Македонија на живина за расплод или производство (BPP) од видот *Gallus gallus*, еднодневни пилиња (DOC) од видот *Gallus gallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallus gallus* и јајца за ведење (HER) од видот *Gallus gallus* поради тоа што не е доставен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'S1': Забрана за извоз во Република Македонија на живина за расплод или производство (BPP) од видот *Gallus gallus*, еднодневни пилиња (DOC) од видот *Gallus gallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallus gallus*, за други цели освен за расплод, поради тоа што не е доставен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'S2': Забрана за извоз во Република Македонија на живина за расплод или производство (BPP) од видот *Gallus gallus*, еднодневни пилиња (DOC) од видот *Gallus gallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallus gallus*, за други цели освен за расплод или за носење јајца, поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'S3': Забрана за извоз во Република Македонија на живина за расплод или производство (BPP) од видот *Gallus gallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallus gallus*, за други цели освен за расплод, поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'S4': Забрана за извоз во Република Македонија на јајца (E) од видот *Gallus gallus*, освен јајцата кои се во класа "B", во согласност со националното законодавство и поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- "S5": Забрана за извоз во Република Македонија на живина за приплод или производство од *Gallus gallus* (BPP), живина наменета за колење и живина за обнова (SRP) од *Gallus gallus* поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- "ST0": Забрана за извоз во Унијата на живина за приплод или производство (BPP) од мисирки, еднодневни пилиња (DOC) од мисирки, живина наменета за колење и живина за обнова (SRP) од мисирки и јајца за насад (HER) од мисирки поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- "ST1": Забрана за извоз во Унијата на живина за приплод или производство (BPP) од мисирки и живина наменета за колење и живина за обнова (SRP) од мисирки поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.

Посебни услови

- 'P2': Забрана за увоз во или транзит низ Република Македонија поради ограничувања поврзани со појава на Високо Патогена Авијарна Инфлуенца
- 'P3': Забрана за увоз во или транзит низ Република Македонија поради ограничувања поврзани со појава на Њукастелска болест
- "N": Гаранциите треба да обезбедат дека прописите за контрола на Њукастелска болест во трети земји или територии се еквивалентни на оние кои се применуваат во Унијата. Во случај на појава на Њукастелска болест, увозот од трети земји или територии може да се дозволи, без промена на кодот на земјата или територијата. Како и да е, увозот во Унијата автоматски

ќе биде забранет од било која област која е ставена под официјална забрана од надлежен орган на третата земја или територијата на која се однесува појавата на оваа болест.

"L"

Гаранциите треба да обезбедат дека прописите за контрола на авијарна инфлуенца во трети земји или територии се еквивалентни на оние кои се применуваат во Унијата. Во случај на појава на Њукастелска болест, увозот од трети земји или територии може да се дозволи, без промена на кодот на земјата или територијата. Како и да е, увозот во Унијата автоматски ќе биде забранет од било која област која е ставена под официјална забрана од надлежен орган на третата земја или територијата на која се однесува појавата на оваа болест.

Програм за надзор на авијарната инфлуенца и план за вакцинација против авијарна инфлуенца

'A': Трети земји, територии, области или комплекси, кои имаат програм за следење на авијарната инфлуенца кој е во согласност со овој правилник

'B': Трети земји, територии, области или оддели имаат програм за вакцинација против авијарната инфлуенца кој е во согласност со овој правилник

Дел 9

Упатство

Забелешки

(а) Ветеринарно здравствените сертификати се изготвуваат од страна на надлежниот орган во земјата на потекло, врз основа на соодветниот образец од Прилог 7 дел 9 од овој правилник, земајќи го во предвид местото на дестинација и намената на пратката по пристигнувањето на одредиштето.

(б) Земајќи го во предвид статусот на местото на дестинација во однос на не-егзотични болести наведени во овој правилник во Република Македонија или болестите за кои на местото на дестинација се бараат дополнителни гаранции, во согласност со заштитните мерки за одредени болести кај аквакултурата пропишани во прописите од областа на ветеринарно здравство, или други мерки одобрени во согласност со прописите од областа на ветеринарно здравство, соодветни посебни услови треба да се внесат и пополнат во сертификатот.

(в) „Место на потекло“ е локализација на фармата за мекотели каде животните од аквакултура се одгледуваат до постигнување на комерцијална величина која е потребна за пратката од овој сертификат. За диви водни животни „место на потекло“ е местото на собирање.

(г) Каде во моделот на ветеринарно-здравствен сертификат се наведува дека одделни изјави треба соодветно да се пополнат, означат или прешкртаат, изјавите кои не се соодветни, можат да се прешкртаат и потпишат со своерачен потпис или факсимил и печат од официјалниот ветеринар кој го издава сертификатот, или целосно да се изостават од сертификатот.

(д) Оригиналниот ветеринарно здравствен сертификат се состои од еден лист, штампан двострано или, ако е потребно повеќе текст, сите страни треба да се така соединети за да формираат неделива целина.

(ѓ) За увоз во Република Македонија од трети земји, оригиналниот ветеринарно здравствен сертификат и етикетите на кои се однесува во образецот на сертификатот, се пишува на официјален јазик согласно прописите од областа на ветеринарно здравство.

(е) Доколку е потребно дополнителни страни да се прикачат на сертификатот, за цели на идентификација на делови од пратката, тие страни се сметаат како дел од оригиналниот сертификат, и на нив се става, на секоја страна, потпис и печат на официјалниот инспектор кој го пополнува сертификатот.

(ж) Доколку на сертификатот се прикачени дополнителни повеќе страни, како што е наведено во точка (ѓ), секоја страна се нумерира со 'x (број на страна) од у(вкупниот број на страни)' на дното на страната и се впишува и кодот на сертификатот на горниот дел, од страна на надлежниот орган.

(з) Оригиналниот сертификат мора да се пополни и потпише од страна на официјален инспектор, не повеќе од 72 часа пред утоварот на пратката, или не повеќе од 24 часа во случај каде животните од аквакултура мора да се прегледаат во рок од 24 часа пред утоварот. Надлежните органи од земјата на потекло треба да осигураат дека се запазени начелата за сертификација согласно националните прописи од областа на ветеринарно здравство.

(с) Бојата на потписот треба да биде различна од онаа на штампаниот текст. Истото важи и за печатот, освен ако е втиснат печат или воден печат.

(и) За увоз во РМ од трети земји, оригиналниот сертификат мора да ја придружува пратката се до пристигнувањето до ВИМ на ГП во РМ. За пратките кои се пуштаат во промет во РМ, оригиналниот сертификат мора да ја придружува пратката до пристигнувањето на одредиштето.

(ј) Сертификат издаден за живи животни од аквакултура има важност 10 дена од денот на издавање. Во случај на транспорт со брод, важноста се продолжува за онолку време колку што трае транспортот со брод. Оригиналната изјава од капетанот на бродот се прикачува на Ветеринарно здравствениот сертификат, напишана во согласност со образецот на Додаток за транспорт на живи животни од аквакултура по море пропишан во овој правилник.

(к) Да се има предвид дека главните услови за транспортот, заштита и благосостојба на животни, согласно прописите од областа на ветеринарно здравство.

Дел 9.1

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health CertificateЗа аквакултура за одгледување, насадување, рибници и отворени украсни објекти
/For aquaculture animals for farming, relaying, put and take fisheries and open ornamental facilities

ЗЕМЈА:

/COUNTRY:

Ветеринарно здравствен сертификат за Република Македонија
/Veterinary certificate to Republic of Macedonia

Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor Име /Name Адреса /Address Тел. /Tel.		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a		
			I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority				
			I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority				
	I.5. Примач /Consignee Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code Тел. /Tel.		I.6.				
	I.7. Земја на потекло /Country of origin	ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination
	I.11. Место на потекло /Place of origin Име /Name Адреса /Address Име /Name Адреса /Address Име /Name Адреса /Address		Број на одобрение /Approval number Број на одобрение /Approval number Број на одобрение /Approval number		I.12.		
	I.13. Место на натовар /Place of loading Адреса /Address		Број на одобрение /Approval number		I.14. Дата на поаѓање /Date of departure		Време на поаѓање /Time of departure
	I.15. Средства за транспорт /Means of transport Авион ☐ Брод ☐ Железнички вагон ☐ /Aeroplane /Ship /Railway wagon Средство за патен сообраќај ☐ Other ☐ /Road vehicle /Друго Идентификација: /Identification: Документ на кој се повикува: /Documentary references:		I.16. Влезно ВИМ на ГП во РМ /Entry BIP in RM				
	I.18. Опис на стоката /Description of commodity		I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)				
	I.21.		I.20. Количество /Quantity		I.22. Број на пакувања /Number of packages		
I.23. Идентификација на контејнерот/број на плomba /Identification of container/seal number		I.24.					
I.25. Пратките се наменети за: /Commodities certified for:		Одгледување /Breeding ☐	Карантин /Quarantine ☐	Повторно насадување /Relaying ☐	Друго /Other ☐		
		Домашни миленици /Pets ☐	Циркус/еџибитија /Circus/exhibition ☐				
I.26.		I.27. За влез или увоз во РМ /For import or admission into RM ☐					
I.28. Идентификација на стоките /Identification of the commodities Вид/ (Научно име) /Species/ (Scientific name)		Количество /Quantity					

ЗЕМЈА:
/COUNTRY:За аквакултура за одгледување, насадување, рибници и отворени украсни објекти
/For aquaculture animals for farming, relaying, put and take fisheries and open ornamental facilities

Дел II: Сертификација /Part II: Certification	II.	Информации за здравствената состојба /Health information	II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b.	
	II.1	Општи услови /General requirements			
		Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека аквакултурата, наведена во Делот I од овој сертификат: /I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals, referred to in Part I of this certificate:			
		II.1.1 се прегледани во рок од 72 часа пред натоварот, и не покажале клинички знаци на болест; /have been inspected within 72 hours of loading, and showed no clinical signs of disease; II.1.2 не се предмет на забрана поради неоткриена причина за зголемена смртност; /are not subject to any prohibitions due to unresolved increased mortality; II.1.3 не се предвидени за уништување или колење поради искоренување на болест; и /are not intended for destruction or slaughter for the eradication of diseases; and II.1.4 потекнуваат од фарми за аквакултура кои се под надзор од надлежен орган; /originate from aquaculture farms who are all under the supervision of the competent authority; II.1.5 (°)(°)(°) [ако се работи за мекотели, секое дел од патката се прегледава индивидуално визуелно, и не се забележани видови мекотели различни од наведените во Дел I од овој сертификат.] /°(°)(°) [in the case of molluscs, were subject to an individual visual check of each part of the consignment, and no molluscs species other than those specified in Part I of the certificate were detected.]			
	II.2.	(°)(°)(°) [Услови за видовите кои се приемчиви на Епизоотски улцеративен синдром (EUS), Епизоотска хематопоемска некроза (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocystos mackini, Taura синдром и/или болеста Yellowhead /°(°)(°) [Requirements for species susceptible to Epizootic ulcerative syndrome (EUS), Epizootic haematopoietic necrosis (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocystos mackini, Taura syndrome and/or Yellowhead disease			
	Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека аквакултурата опишана погоре: /I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to above:				
	или /either (°)(°)(°) [потекнуваат од држава/територија, област или дел прогласена за слободна од (°)[EUS] (°)[EHN] (°)[Bonamia exitiosa] (°)[Perkinsus marinus] (°)[Mikrocystos mackini] (°)[Taura syndrome] (°)[болеста Yellowhead] во согласност со Глава VII од Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ односно соодветниот дел од соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство за услови за аквакултура и нивни производи, како и за контрола на одредени болести кај аквакултура или соодветниот ОИЕ Стандард од страна на надлежниот орган од државата на потекло, и /°(°)(°) [originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (°)[EUS] (°)[EHN] (°)[Bonamia exitiosa] (°)[Perkinsus marinus] (°)[Mikrocystos mackini] (°)[Taura syndrome] (°)[Yellowhead disease] in accordance with Chapter VII of Council Directive 2006/88/EC or the relevant OIE Standard by the competent authority of the country of origin, and (i) соодветните болести задолжително се пријавуваат на надлежниот орган и пријавите за сомнеж на постоење на соодветната болест треба веднаш да се испитаат од надлежниот орган, /where the relevant disease(s) is (are) notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant disease(s) must be immediately investigated by the competent authority, (ii) видовите приемчиви на соодветните болести, доаѓаат од области кои се прогласени за слободни од тие болести, и /all introduction of species susceptible to the relevant disease(s) come from an area declared free of the disease(s), and (iii) видовите приемчиви на соодветните болести, не се вакцинирани против тие болести; /species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant disease(s);				
	или /or (°)(°)(°) [ако се работи за дива аквакултура, тие биле држени во карантин во согласност со Одлуката на Комисијата 2008/946/ЕЗ односно соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство за услови за карантин за аквакултура.] /°(°)(°) [in the case of wild aquatic animals, have been subject to quarantine in accordance with Commission Decision 2008/946/EC.]				
	II.3. (°)(°)(°) [Услови за видовите преносители на Епизоотски улцеративен синдром (EUS), Епизоотска хематопоемска некроза (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocystos mackini, Taura синдром и/или болеста Yellowhead /°(°)(°) [Requirements for vector species to Epizootic ulcerative syndrome (EUS), Epizootic haematopoietic necrosis (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocystos mackini, Taura syndrome and/or Yellowhead disease				
	Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, изјавувам дека аквакултурата опишана погоре, за кои се смета дека се можни преносители на (°)[EUS] (°)[EHN] (°)[Bonamia exitiosa] (°)[Perkinsus marinus] (°)[Mikrocystos mackini] (°)[Taura syndrome] (°)[болеста Yellowhead], бидејќи се од видовите кои се наведени во Колона 2 и ги исполнуваат условите пропишани во Колона 3 од табелата во Анекс I од Регулацијата на Комисијата (ЕЗ) Бр. 1251/2008 односно соодветниот дел од соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија: /I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to above which are to be regarded as possible vectors to (°)[EUS] (°)[EHN] (°)[Bonamia exitiosa] (°)[Perkinsus marinus] (°)[Mikrocystos mackini] (°)[Taura syndrome] (°)[Yellowhead disease] as they are of species listed in Column 2 and fulfill the conditions set out in Column 3 of the table in Annex I to Commission Regulation (EC) No 1251/2008:				
	или /either (°)(°)(°) [потекнуваат од држава/територија, област или дел прогласена за слободна од (°)[EUS] (°)[EHN] (°)[Bonamia exitiosa] (°)[Perkinsus marinus] (°)[Mikrocystos mackini] (°)[Taura syndrome] (°)[болеста Yellowhead] во согласност со Глава VII од Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ односно соодветниот дел од соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство за услови за аквакултура и нивни производи, како и за контрола на одредени болести кај аквакултура или релевантниот ОИЕ Стандард од страна на надлежниот орган од државата на потекло, и /°(°)(°) [originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (°)[EUS] (°)[EHN] (°)[Bonamia exitiosa] (°)[Perkinsus marinus] (°)[Mikrocystos mackini] (°)[Taura syndrome] (°)[Yellowhead disease] in accordance with Chapter VII of Council Directive 2006/88/EC or the relevant OIE Standard by the competent authority of the country of origin, and (i) соодветните болести задолжително се пријавуваат на надлежниот орган и пријавите за сомнеж на постоење на соодветната болест треба веднаш да се испитаат од надлежниот орган, /where the relevant disease(s) is (are) notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant disease(s) must be immediately investigated by the competent authority, (ii) видовите приемчиви на соодветните болести, доаѓаат од области кои се прогласени за слободни од тие болести, и /all introduction of species susceptible to the relevant disease(s) come from an area declared free of the disease(s), and (iii) видовите приемчиви на соодветните болести, не се вакцинирани против тие болести; /species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant disease(s);				
	или /or (°)(°)(°) [тие биле држени во карантин во согласност со Одлуката на Комисијата 2008/946/ЕЗ односно соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија за услови за карантин за аквакултура.] /°(°)(°) [have been subject to quarantine in accordance with Commission Decision 2008/946/EC.]				
	II.4. (°)(°)(°) [Услови за видовите кои се приемчиви на Вирусна хеморагична септикемија (BXS), Инфективна хематопоемска некроза (IHN), Инфективна анемија кај лососот (ISA), Koi herpes вирус (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, и/или болеста White spot /°(°)(°) [Requirements for species susceptible to Viral haemorrhagic septicemia (VHS), Infectious hematopoietic necrosis (IHN), Infectious salmon anemia (ISA), Koi herpes virus (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, and/or White spot disease				
	Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека аквакултурата, опишана погоре: /I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to above:				
	или /either (°)(°)(°) [потекнуваат од држава/територија, област или дел прогласена за слободна од (°)[BXS] (°)[IHN] (°)[ISA] (°)[KHV] (°)[Marteilia refringens] (°)[Bonamia ostreae] (°)[болеста White spot] во согласност со Глава VII од Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ односно соодветниот дел од соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија или релевантниот ОИЕ Стандард од страна на надлежниот орган од државата на потекло, и /°(°)(°) [originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (°)[VHS] (°)[IHN] (°)[ISA] (°)[KHV] (°)[Marteilia refringens] (°)[Bonamia ostreae] (°)[White spot disease] in accordance with Chapter VII of Directive 2006/88/EC or the relevant OIE Standard by the competent authority of the country of origin, and (i) соодветните болести задолжително се пријавуваат на надлежниот орган и пријавите за сомнеж на постоење на соодветната болест мора веднаш да се испитаат од страна на надлежниот орган, /where the relevant disease(s) is (are) notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant disease(s) must be immediately investigated by the competent authority, (ii) видовите приемчиви на соодветните болести, доаѓаат од области кои се прогласени за слободни од тие болести, и /all introduction of species susceptible to the relevant disease(s) come from an area declared free of the disease(s), and (iii) видовите приемчиви на соодветните болести, не се вакцинирани против тие болести; /species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant disease(s);				
	или /or (°)(°)(°) [ако се работи за дива аквакултура, тие биле држени во карантин во согласност со Одлуката на Комисијата 2008/946/ЕЗ односно соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство за карантински услови за аквакултура.] /°(°)(°) [in the case of wild aquatic animals, have been subject to quarantine in accordance with Commission Decision 2008/946/EC.]				
	II.5. (°)(°)(°) [Услови за видовите преносители на Вирусна хеморагична септикемија (BXS), Инфективна хематопоемска некроза (IHN), Инфективна анемија кај лососот (ISA), Koi herpes вирус (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, и/или болеста White spot /°(°)(°) [Requirements for vector species to Viral haemorrhagic septicemia (VHS), Infectious hematopoietic necrosis (IHN), Infectious salmon anemia (ISA), Koi herpes virus (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, and/or White spot disease				

	Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, изјавувам дека аквакултурата опишана погоре, за кои се смета дека се можни преносители на (1)(BXC) (1)(IHXN) (1)(ISA) (1)(KXB) (1)(Martellia refringens) (1)(Bonamia ostreae) (1)(болест White spot), бидејќи се од видовите кои се наведени во Колоната 2, ги исполнуваат условите пропишани во Колоната 3 од табелата во Анекс I од Регулацијата (ЕЗ) бр. 1251/2008, односно во соодветниот дел од соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство зво Република Македонија: /I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to above which are to be regarded as possible vectors to (1)(VHS) (1)(IHN) (1)(ISA) (1)(KHX) (1)(Martellia refringens) (1)(Bonamia ostreae) (1)(White spot disease) as they are of species listed in Column 2 and fulfill the conditions set out in Column 3 of the table in Annex I to Regulation (EC) No 1251/2008: или (1)(1)потекнуваат од држава/територија, област или дел прогласена за слободна од (1)(BXC) (1)(IHXN) (1)(ISA) (1)(KXB) (1)(Martellia refringens) (1)(Bonamia ostreae) (1)(болест White spot) во согласност со Глава VII од Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ односно соодветниот дел од соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство за услови за аквакултура и нивни производи, како и за контрола на одредени болести кај аквакултура или релевантниот ОИЕ Стандард од страна на надлежниот орган од државата на потекло, и /or (1)(1)originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (1)(VHS) (1)(IHN) (1)(ISA) (1)(KHX) (1)(Martellia refringens) (1)(Bonamia ostreae) (1)(White spot disease) in accordance with Chapter VII of Directive 2006/88/EC or the relevant OIE Standard by the competent authority of the country of origin, and (i) соодветните болести задолжително се пријавуваат на надлежниот орган и пријавите за сомнеж на постоење на соодветната болест мора веднаш да се испитаат од страна на надлежниот орган, /where the relevant disease(s) is (are) notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant disease(s) must be immediately investigated by the competent authority, (ii) видовите приемчиви на соодветните болести, доаѓаат од области кои се прогласени за слободни од тие болести, и /all introduction of species susceptible to the relevant disease(s) come from an area declared free of the disease(s), (iii) видовите приемчиви на соодветните болести, не се вакцинирани против тие болести /species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant disease(s)] или (1)(1)тие биле држени во карантин во согласност со Одлуката на Комисијата 2008/946/ЕЗ односно соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство за карантин за животни од аквакултура во Република Македонија.] /or (1)(1)[have been subject to quarantine in accordance with Commission Decision 2008/946/EC.]
II.6.	Услови за транспорт и означување /Transport and labeling requirements Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека: /I, the undersigned official inspector, hereby certify that: II.6.1 аквакултурата опишана погоре е ставена под услови, вклучувајќи го и квалитетот на водата, кои не го загрозуваат нивното здравје; /the aquaculture animals referred to above are placed under conditions, including with a water quality, that do not alter their health status; II.6.2 транспортниот контејнер или бродот пред утоварот се исчистени и дезинфицирани или се употребуваат за прв пат; и /the transport container or well boat prior to loading is clean and disinfected or previously unused; and II.6.3 патката се идентификува со јасно читлива етикета, закачена на надворешноста на контејнерот, или ако се транспортира со брод, на бродската извозна декларација, се внесуваат битните информации кои се наведени во рамките од 1.7 до 1.13 од Дел I од овој сертификат, и следната изјава: /the consignment is identified by a legible label on the exterior of the container, or when transported by well boat, in the ship's manifest, with the relevant information referred to in boxes 1.7 to 1.13 of Part I of this certificate, and the following statement: или (1)(1)(Диви) (1)(Риб) (1)(Мекотели) (1)(Ракови) наменети за одгледување во РМ] /either (1)(1)(Wild) (1)(Fish) (1)(Molluscs) (1)(Crustaceans) intended for farming in the RM] или (1)(1)(Диви) (1)(Мекотели) наменети за насад во РМ] /or (1)(1)(Wild) (1)(Molluscs) intended for relaying in the RM] или (1)(1)(Диви) (1)(Риб) (1)(Мекотели) (1)(Ракови) наменети за рибници во РМ] /or (1)(1)(Wild) (1)(Fish) (1)(Molluscs) (1)(Crustaceans) intended for put and take fisheries in the RM] или (1)(1)(Украсни) (1)(Риб) (1)(Мекотели) (1)(Ракови) наменети за отворени украсни објекти во РМ] /or (1)(1)(Ornamental) (1)(Fish) (1)(Molluscs) (1)(Crustaceans) intended for open ornamental facilities in the RM] или (1)(1)(Диви) (1)(Риб) (1)(Мекотели) (1)(Ракови) наменети за држење во карантин во РМ]. /or (1)(1)(Wild) (1)(Fish) (1)(Molluscs) (1)(Crustaceans) intended for quarantine in the RM].
II.7	(1)(1)Дополнителни гаранции за видови кои се приемчиви на Пролетна вирусемия кај крапот (ПВК), Бактериско заболување на бубрезите (БЗБ), Инфективна некроза на панкреасот (ИНП) и инфекција предизвикана од Gyrodactylus salaris (ГС) /Additional guarantees for species susceptible to Spring viraemia of carp (SVC), Bacterial kidney disease (BKD), Infectious pancreatic necrosis virus (IPN) and Infection with Gyrodactylus salaris (GS) Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека аквакултурата опишана погоре: /I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to above: Или (1) потекнуваат од држава/територија или дел: / either (1) originate from a country/ territory or part thereof: (a) Каде (1)(ПВК) (1)(ГС) (1)(БЗБ) (1)(ИНП) задолжително се пријавуваат на надлежниот орган и пријавите за сомнеж на постоење на соодветната болест треба веднаш да се испитаат од надлежниот орган, / Where (1)(SVC) (1)(GS) (1)(BKD) (1)(IPN) is (are) notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant disease(s) must be immediately investigated by the competent authority, (b) Каде сите животни од аквакултура од видовите приемчиви на соодветните болести внесени во таа земја/ територија или нивни дел ги исполнуваат условите наведени во точка II.7 од овој сертификат, / Where all aquaculture animals of species susceptible to the relevant disease(s) introduced into that country/ territory or part thereof comply with the requirements set out in Part II.7 of this certificate, (c) Каде видовите приемчиви на соодветните болести не се вакцинирани против соодветните болести, и / Where species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant disease(s), and (d) или (1) [каде во случај на (1)(БЗБ) (1)(ИНП), ги исполнуваат условите за слободни од болести како што е опишано во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно Поглавје VII од Директивата 2006/88/ЕЗ], /or (1) [in the case of (1)(BKD) (1)(IPN), complies with requirements for disease freedom equivalent to those laid down in Chapter VII of Directive 2006/88/EC], или (1) [каде во случај на (1)(ПВК) (1)(ГС), ги исполнуваат условите за слободни од болести како што е опишано во соодветниот ОИЕ стандард], /or (1) [in the case of (1)(SVC) (1)(GS), complies with requirements for disease freedom laid down in the relevant OIE standard], или (1) [каде во случај на (1)(ПВК) (1)(БЗБ) (1)(ИНП), сочинуваат една индивидуална фарма која е под надзор на надлежниот орган /or (1) [in the case of (1)(SVC) (1)(BKD) (1)(IPN), comprises one individual farm which under the supervision of the competent authority или (1) [каде во случај на (1)(ПВК) (1)(БЗБ) (1)(ИНП), е испразнета, исчистена и дезинфицирана, и следни најмалку 6 недели, / Has been emptied, cleansed and disinfected, and followed in at least 6 weeks, или (1) [каде во случај на (1)(ПВК) (1)(БЗБ) (1)(ИНП), се повротно насадени со животни од области потврдени за слободни од соодветната болест од страна на надлежниот орган.] / Has been restocked with animals from areas certified free from the relevant disease by the competent authority.] или (1) [во случај на диви животни од аквакултура приемчиви на (1)(ПВК) (1)(БЗБ) (1)(ИНП), биле ставени во карантин под услови најмалку еднакви на оние утврдени со соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно Одлуката 2008/946/ЕЗ.] / or (1) [in the case of wild aquatic animals susceptible to (1)(SVC) (1)(BKD) (1)(IPN), have been subject to quarantine under conditions at least equivalent to those laid down in Decision 2008/946/EC.] или (1) [во случај на пратки за кои се однесуваат условите за ГС, се држени, непосредно пред извоз, во вода со соленост од 25 и повеќе делови на илјада, во континуиран период од најмалку 14 дена и ниту едно живо животно од аквакултура од приемчивите видови, не е внесена во тој период.] / or (1) [in the case of consignments for which GS requirements apply, have been held, immediately prior to export, in water with a salinity of at least 25 parts per thousand for a continuous period of at least 14 days and no other live aquatic animals of the species susceptible to GS have been introduced during that period.] или (1) [ако се работи за оплодена икра ("фаза на појава на очинья") на која се однесуваат условите за ГС, е дезинфицирана со метод за кој е покажано дека е ефективен против ГС.] / or (1) [in the case of eyed fish eggs for which GS requirements apply, have been disinfected by a method demonstrated to be effective against GS.]
Забелешки / Notes	Дел I / Part I: - Рамка 1.19: Да се употреби соодветниот ХС код: 0301, 0306, 0307, 0301 10 или 0302 70 00. /Box 1.19: /Use the appropriate HS codes: 0301, 0306, 0307, 0301 10 or 0302 70 00. - Рамка 1.20 и 1.28: Што се однесува до количината, се додава вкупниот број. /Box 1.20 and 1.28: /As regards quantity, give the total number. - Рамка 1.25: Да се избере 'одгледување' ако се наменети за одгледување, 'насадување' ако се наменети за насадување, 'домашни миленици' за украсни водни животни наменети за продажба, 'домашни миленици' или за понатамошна продажба, 'циркус/егибиција' за украсни водни животни наменети за аквариуми но не за понатамошна продажба, 'карантин' ако аквакултурата е наменета за карантин, и 'друго' ако е наменета за рибници. /Box 1.25: /Use the option 'Breeding' if intended for farming, 'Relaying' if intended for relaying, 'Pets' for ornamental aquatic animals intended for pet shops or similar businesses for further sale, 'Circus/exhibition' for ornamental aquatic animals intended for exhibition aquaria or similar businesses not for further sale, 'Quarantine' if the aquaculture animals are intended for a quarantine facility, and 'Other' if intended for put and take fisheries. Дел II / Part II:

(1) Да се заокружи соодветното. /Keep as appropriate. (2) Дел II.2 и II.4 од овој сертификат важат само за видови кои се приемчиви на една или повеќе од болестите наведени во насловот. Приемчивите видови се наведени во Дел II од Анекс IV од Директивата 2006/88/ЕЗ односно соодветниот дел од областа на ветеринарното здравство за услови за аквакултура и нивни производи, како и за контрола на одредени болести кај аквакултура. /Part II.2 and II.4 of this certificate only applies to species susceptible to one or more of the diseases referred to in the title. Susceptible species are listed in Part II of Annex IV to Directive 2006/88/EC. (3) Пратките од дивни водни животни може да се увезат и без да ги исполнуваат условите во Дел II.2 и II.4 од овој сертификат ако тие се наменети за карантински објект кој ги исполнува условите пропишани во Одлуката на Комисијата 2008/946/ЕЗ односно соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија. /Consignments of wild aquatic animals may be imported regardless of the requirements in Part II.2 and II.4 of this certificate if they are intended for a quarantine facility complying with the requirements laid down in Commission Decision 2008/946/EC. (4) Дел II.3 и II.5 од овој сертификат важат само за видови преносители на една или повеќе од болестите наведени во насловот. Мажните видови преносители и условите под кои пратките со такви видови се сметаат како видови преносители, се наведени во Анекс I од Регулацијата (ЕЗ) Бр.1251/2008 односно соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија. Пратките со можни видови преносители може да се увезат и без да ги исполнуваат условите во Дел II.3 и II.5 ако условите приложени во Колоната 4 од табелата во Анекс I Регулацијата (ЕЗ) Бр.1251/2008 односно соодветниот дел од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија не се исполнети или ако тие се наменети за карантински објект ги исполнуваат условите пропишани во Одлуката на Комисијата 2008/946/ЕЗ односно соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија. /Part II.3 and II.5 of this certificate only applies to vector species to one or more of the diseases referred to in the title. Possible vector species and the conditions, under which consignments of such species are to be considered vector species, are listed in Annex I to Regulation (EC) No 1251/2008. Consignments of possible vector species may be imported regardless of the requirements in Parts II.3 and II.5 if the conditions set out in Column 4 of the table in Annex I to Regulation (EC) No 1251/2008 are not fulfilled or they are intended for a quarantine facility complying with the requirements laid down in Commission Decision 2008/946/EC. (5) За влез во РМ, една од овие изјави мора да се задржи ако пратката содржи приемчиви или видови преносители на ЕУС, ЕХН, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura синдром и/или болеста Yellowhead. /To be authorized into the RM one of these statements must be kept if the consignments contain susceptible or vector species to EUS, EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura syndrome and/or Yellowhead disease. (6) За влез во РМ, областа или комплексот прогласени за слободни од ВХС, ИХН, ИСА, КХВ, Marteilia refringens, Bonamia ostreae или болеста White spot, или програмата за следење или искоренување на болести базирана на Член 44(1) или (2) од Директивата 2006/88/ЕЗ односно соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија, една од овие изјави мора да се задржи, ако пратката содржи приемчиви или видови преносители на болеста(ите) за кои се однесува областа или програмата за статус слободен од болести. / To be authorized into RM, zone or compartment declared free from VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae, or Whitespot disease or with a surveillance or eradication programme established in accordance with article 44(1) or (2) of Directive 2006/88/EC, one of these statements must be kept if the consignment contain susceptible or vector species to the disease(s) for which disease freedom or programme(s) apply(ies). (7) Дел II.7 од овој сертификат важи само за пратките наменети за РМ или нејзин дел кој е определен како слободен од болести, или за кои постои одобрена програма со соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентната Одлука 2010/221/ЕУ во однос на ПВК, БЗБ, ИНП или ГС, и пратката се состои од видови од листата наведена во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентниот дел C од Прилог II како приемчиви за болеста(ите) за кои се однесува статусот или програмата слободни од болести. Дел II.7 исто така се однесува на пратки со риба од било кој вид кој потекнува од води каде видовите наведени во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно соодветниот дел C од Прилог II како видови приемчиви на инфекција со ГС, се присутни, каде тие пратки се наменети за РМ или нејзин дел кој се наоѓа на листата во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентниот Прилог I од Одлуката 2010/221/ЕУ како слободна од ГС. Пратки со дивни животни од аквакултура за кои ПВК, ИНП и/или БЗБ поврзани услови се применливи, може да се увезат без разлика на условите во дел II.7 од овој сертификат доколку се наменети за карантински објект кои ги исполнува условите утврдени во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентната Одлука 2008/946/ЕЗ. /Part II.7 of this certificate only applies to consignments intended for RM or part thereof which is regarded as disease free, or for which a programme is approved by Decision 2010/221/EU as regards SVC, BKD, IPN or GS, and the consignment comprises species listed in Part C of Annex II as susceptible to the disease(s) for which the disease-free status or programme(s) apply (ies). Part II.7 shall also apply to consignments of fish of any species originating from waters where species listed in Part C of Annex II as species susceptible to infection with GS, are present, where those consignments are intended for RM or part thereof listed in Annex I to Decision 2010/221/EU as free of GS. Consignments of wild aquatic animals for which SVC, IPN, and/or BKD related requirements are applicable, may be imported regardless of the requirements in Part II.7 of this certificate if they are intended for a quarantine facility complying with the requirements laid down in Decision 2008/946/EC.	Официјален ветеринар / Official veterinarian <table border="0"> <tr> <td data-bbox="180 1176 798 1220">Име (со печатни букви) /Name (in Capital):</td> <td data-bbox="798 1176 1394 1220">Квалификација и звање /Qualification and title:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="180 1232 798 1276">Дата /Date:</td> <td data-bbox="798 1232 1394 1276">Потпис /Signature:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="180 1288 798 1332">Печат /Stamp</td> <td></td> </tr> </table>	Име (со печатни букви) /Name (in Capital):	Квалификација и звање /Qualification and title:	Дата /Date:	Потпис /Signature:	Печат /Stamp	
Име (со печатни букви) /Name (in Capital):	Квалификација и звање /Qualification and title:						
Дата /Date:	Потпис /Signature:						
Печат /Stamp							

Дел 9.2

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health CertificateЗа украсни животни од аквакултура наменети за затворени украсни објекти
/ For the import into the Republic of Macedonia of ornamental aquatic animals intended for closed ornamental facilities

ЗЕМЈА:

Ветеринарно здравствен сертификат за Република Македонија

/COUNTRY:

/Veterinary certificate to Republic of Macedonia

Дел I: Детали за испратената патка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a			
	Име /Name							
	Адреса /Address		I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority					
	Тел. /Tel.		I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority					
	I.5. Примач /Consignee		I.6.					
	Име /Name							
	Адреса /Address							
	Поштенски број /Postal code							
	Тел. /Tel.							
	I.7. Земја на потекло /Country of origin		ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination
I.11. Место на потекло /Place of origin		Број на одобрение /Approval number		I.12.				
Име /Name		Број на одобрение /Approval number						
Адреса /Address		Број на одобрение /Approval number						
Име /Name		Број на одобрение /Approval number						
Адреса /Address		Број на одобрение /Approval number						
Име /Name		Број на одобрение /Approval number						
Адреса /Address		Број на одобрение /Approval number						
I.13. Место на натовар /Place of loading		Број на одобрение /Approval number		I.14. Дата на поаѓање /Date of departure			Време на поаѓање /Time of departure	
Адреса /Address		Број на одобрение /Approval number						
I.15. Средства за транспорт /Means of transport		I.16. Влезно ВМ на ГП во РМ /Entry VIP in RM						
Авион /Aeroplane		Брод /Ship		Железнички вагон /Railway wagon				
Средство за патен сообраќај /Road vehicle		Other		Друго				
Идентификација: /Identification:		I.17. Бр на ЦИТЕС /No(s) of CITES						
Документ на кој се повикува: /Documentary references:								
I.18. Опис на стоката /Description of commodity		I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)		I.20. Количество /Quantity				
I.21.				I.22. Број на пакувања /Number of packages				
I.23. Идентификација на контејнерот/број на плomba /Identification of container/seal number				I.24.				
I.25. Пратките се наменети за /Commodities certified for		Домашни миленици /Pets		Карантин /Quarantine		Циркус/екзибитија /Circus/exhibitor		
I.26.				I.27. За влез или увоз во РМ /For import or admission into RM				
I.28. Идентификација на стоките /Identification of the commodities								
Видови (Научно име) /Species (Scientific name)		Количина /Quantity						

Дел II: Сертификација
/Part II: Certification

или /or	(d) Кои ги исполнуваат условите за слободни од болести во однос на (1)(ПВК) (1)(ГС) (1)(Б3Б) (1)(ИНП) утврдени со соодветниот ОИЕ стандард или најмалку еквивалентниот соодветен пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентниот Поглавје VII од Директивата 2006/88/ЕК.] / which comply with the requirements for disease freedom as regards (1)(SVC) (1)(GS) (1)(BKD) (1)(IPN) laid down in the relevant OIE standard or at least equivalent to those laid down in Chapter VII of Directive 2006/88/EC.] (1)(1) (биле ставени во карантин под услови најмалку еднакви на оние утврдени со соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно Одлуката 2008/946/ЕЗ.) / (1)(1) (have been subject to quarantine under conditions at least equivalent to those laid down in Decision 2008/946/EC.)]
Забелешки / Notes Дел I / Part I:	- Рамка I.19: Да се употреби соодветниот ХС код: 0306, 0307 или 0301 10. /Box I.19: /Use the appropriate HS codes: 0306, 0307 or 0301 10. - Рамка I.20 и I.28: Што се однесува до количината, се дава вкупниот број. /Box I.20 and I.28: /As regards quantity, give the total number. - Рамка I.25: Да се избере 'домашни миленици' за украсни животни од аквакултура наменети за продажба, и 'карантин' ако украсните водни животни се наменети за карантин. /Box I.25: /Use the option 'Pets' for ornamental aquatic animals intended for pet shops or similar businesses for further sale, 'Circus/exhibition' for ornamental aquatic animals intended for exhibition aquaria or similar businesses not for further sale and 'Quarantine' if the ornamental aquatic animals are intended for a quarantine facility.
Дел II / Part II:	(1) Да се задржи соодветното. /Keep as appropriate. (2) Дел II.2 и II.3 од овој сертификат важат само за видови кои се приемчиви на една или повеќе од болестите наведени во насловот на овој сертификат. Приемчивите видови се наведени во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно Дел II од Анекс IV од Директивата 2006/88/ЕК. /Part II.2 and II.3 of this certificate only applies to species susceptible to one or more of the diseases referred to in the title. Susceptible species are listed in Part II of Annex IV to Directive 2006/88/EC. (3) Условите кои се пропишани во Дел II.2 од овој сертификат за украсни водни животни кои се приемчиви на епизоотски улцеративен синдром (EUS) а во врска со истата болест, стапуваат во важност од 1 Јануари 2011, а до тогаш референцата за ЕУС нема да важи. /The requirements in Part II.2 of this certificate on ornamental aquatic animals susceptible to epizootic ulcerative syndrome (EUS) as regards that disease laid down shall only apply from 1 January 2011 and until that date the reference to EUS shall be deleted. (4) Практиките од украсни водни животни може да се увезат и без да ги исполнуваат условите во Дел II.2 и II.3 ако тие се наменети за карантински објект кој ги исполнува условите утврдени во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно Одлуката 2008/946/ЕК. /Consignments of ornamental aquatic animals may be imported regardless of the requirements in Part II.2 and II.3 if they are intended for a quarantine facility complying with the requirements laid down in Decision 2008/946/EC. (5) За да бидат овластени за влез во РМ, една од овие изјави мора да се задржи ако патката содржи приемчиви, или видови преносители на ЕУС (види забелешка 3), EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocystos mackini, Taura синдром и/или болеста Yellowhead. /To be authorized into the RM one of these statements must be kept if the consignments contain susceptible or vector species to EUS (see note 3), EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocystos mackini, Taura syndrome and/or Yellowhead disease. (6) За влез во РМ, област или комплекс прогласен за слободен од ВХС, ИХН, ИСА, КХВ, Marteilia refringens, Bonamia ostreae или болеста White spot, или каде се применува програм за следење или искоренување на болести во согласност со Член 44(1) или (2) од Директивата 2006/88/ЕК, односно соодветниот член од соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство за услови за аквакултура и нивни производи, како и за контрола на одредени болести кај аквакултура, една од овие изјави мора да се задржи ако патката содржи приемчиви видови за болеста(ите) за кои се однесува надзорот или програмат за ерадикација. Дел II.5 од овој сертификат важи само за практиките наменети за РМ или нејзин дел кој е определен како слободен од болести, или за кои постои одобрена програма во согласност со соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентната Одлука 2010/221/ЕУ во однос на ПВК, БЗБ, ИНП или ГС, и патката се состои од видови од листата наведена во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентниот дел C од Прилог II како приемчиви за болеста(ите) за кои се однесува статусот или програмата слободни од болести. Дел II.5 исто така се однесува на практики со риба од било кој вид кој потенцира од води каде видовите наведени во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно соодветниот дел C од Прилог II како видови приемчиви на инфекција со ГС, се присутни, каде тие практики се наменети за РМ или нејзин дел кој се наоѓа на листата во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентниот Прилог I од Одлуката 2010/221/ЕУ како слободна од ГС. Практики со украсни животни од аквакултура за кои ПВК, ИНП и/или БЗБ поврзани услови се применливи, може да се увезат без разлика на условите во дел II.5 од овој сертификат доколку се наменети за карантински објект кој ги исполнува условите утврдени во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентната Одлука 2008/946/ЕК. /To be authorized into a RM, zone or compartment declared free from VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae, or Whitespot disease or with a surveillance or eradication programme established in accordance with Article 44(1) or (2) of Directive 2006/88/EC, one of these statements must be kept if the consignment contain susceptible to the disease(s) for which disease freedom or surveillance or eradication programme(s) apply (ies). Part II.5 of this certificate only applies to consignments intended for RM or part thereof which is regarded as disease free, or for which a programme is approved by Decision 2010/221/EU as regards SVC, BKD, IPN or GS, and the consignment comprises species listed in Part C of Annex II as susceptible to the disease(s) for which the disease free status or programme(s) apply (ies). Part II.5 shall also apply to consignments of fish of any species originating from waters where species listed in Part C of Annex II as species susceptible to infection with GS, are present, where those consignments are intended for RM or part thereof listed in Annex I to Decision 2010/221/EU as free of GS. Consignments of ornamental aquatic animals for which SVC, IPN, and/ or BKD related requirements are applicable, may be imported regardless of the requirements in Part II.5 of this certificate if they are intended for a quarantine facility complying with the requirements laid down in Decision 2008/946/EC.
Официјален ветеринар /Official veterinarian Име (со печатни букви) /Name (in capital letters): Дата /Date: Печат: /Stamp:	Квалификација и титула /Qualification and title: Потпис: /Signature:

Дел 18

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health CertificateЗа јајца за ведење од живина со исклучок на ноеви (HEP)
/ For hatching eggs of poultry other than ratites (HEP)ЗЕМЈА:
/COUNTRY:Ветеринарно здравствен сертификат за Република Македонија
/Veterinary certificate to Republic of Macedonia

Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor Име /Name Адреса /Address Тел. /Tel.		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a			
			I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority					
			I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority					
	I.5. Примач /Consignee Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code Тел. /Tel.		I.6.					
	I.7. Земја на потекло /Country of origin	ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination	Код /Code
	I.11. Место на потекло /Place of origin Име /Name Адреса /Address Име /Name Адреса /Address Име /Name Адреса /Address				I.12.			
	I.13. Место на натовар /Place of loading Адреса /Address				I.14. Дата на поаѓање /Date of departure		Време на поаѓање /Time of departure	
	I.15. Средства за транспорт /Means of transport Авион /Aeroplane ☐ Брод /Ship ☐ Железнички вагон /Railway wagon ☐ Средство за патен сообраќај /Road vehicle ☐ Other ☐ Друго ☐ Идентификација: /Identification: Документ на кој се повикува: /Documentary references:				I.16. Влезно ВИМ на ГП во РМ /Entry BIP in RM			
	I.18. Опис на стоката /Description of commodity				I.17. Бр на ЦИТЕС /No(s) of CITES			
					I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)			
I.21.				I.20. Количество /Quantity				
I.23. Идентификација на контејнерот/број на пломба /Identification of container/seal number				I.22. Број на пакувања /Number of packages				
I.25. Пратките се наменети за : /Commodities certified for : Расплод /Breeding ☐				I.24.				
I.26.				I.27. За влез или увоз во РМ / For import or admission into RM ☐				
I.28. Идентификација на стоките : /Identification of the commodities : Возраст /Age Пол /Sex Количина /Quantity Тест/Test								

Земја /Country		HEP (јајца за ведење од живина со исклучок на ноеви) /HEP (hatching eggs of poultry other than ratites)	
II		II.a. Certificate reference number /Референтен број на сертификатот	II.b.
Дел II: Сертификација Part II: Certification	II.1.	Потврда за здравствената состојба на животните /Animal health attestation	
		Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдувам дека јајцата за ведење (1) опфатени со овој сертификат /I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the hatching eggs (1) described in this certificate:	
	II.1.1.	ги исполнуваат одредбите од националните прописи од областа на ветеринарното здравство, или Директивата 2009/158/ЕЗ односно /meet the national veterinary legislation or provisions of Directive 2009/158/EC;	
	II.1.2.	потекнуваат од јата кои не ја напуштиле /come from flocks which have remained on:	
	(2)(3)или /either (3)(3)или /or	[територијата со код /the territory of code]; [дел(ови) /compartment(s)];	
		најмалку три месеци. Кога увозот е извршен од земјата, територијата, областа или одделот на потекло, таквиот увоз е извршен согласно минималните ветеринарни услови кои одговараат на задолжителните барања во националните прописи од областа на ветеринарното здравство кои се еквивалентни на оние поставени во Директивата 2009/158/ЕЗ и било кои други субсидијарни Одлуки /for at least three months. Where the flocks from which the hatching eggs come were imported into the country, territory, zone or compartment of origin, this took place in accordance with veterinary conditions at least as strict as the relevant requirements of national veterinary legislation or Directive 2009/158/EC and any subsidiary Decisions	
	II.1.3.	доаѓаат од /come from	
	(3)(3)(3)или /either (3)(3)или /or	[територијата со код /the territory of code]; [дел(ови) /compartment(s)];	
		(a) кои, на денот на издавање на овој сертификат биле слободни од Њукастелска болест како што е дефинирано во Правилникот (7), односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 798/2008 /which, at the date of issue of this certificate, was (were) free from Newcastle disease as defined in in Book of Rules(7) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008; (b) каде е спроведена програма за пратење на авијарната инфлуенца според Правилникот (7), односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 798/2008 /where a surveillance programme for avian influenza according to in Book of Rules(7) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008 is carried out;	
	II.1.4	доаѓаат од /come from	
(3)(3)(3) или /either (3)(3)или /or	[територијата со код /the territory of code]; [дел(ови) /compartment(s)];		
(3)или /either	[II.1 кои, на денот на издавање на овој сертификат биле слободни од високо патогена и ниско патогена авијарна инфлуенца како што е дефинирано во Правилникот (7), односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 798/2008 /which, at the date of issue of this certificate was (were) free from highly pathogenic and low pathogenic avian influenza as defined in in Book of Rules(7) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008];		
(3)или /or	[II.1 кои, на денот на издавање на овој сертификат биле слободни од високо патогена авијарна инфлуенца како што е дефинирано во Правилникот (7), односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 798/2008, и /which, at the date of issue of this certificate was free from highly pathogenic avian influenza as defined in in Book of Rules(7) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008, and		
(3)или /either	[(a) кои потекнуваат од матични јата кои биле чувани во објекти во кои се спроведува програма за следење на авијарната инфлуенца и е со негативни резултати во последните 21 ден пред денот на собирање на јајцата /were derived from parent flocks which have been kept in an establishment in which avian influenza surveillance has been carried out with negative results within 21 days prior to the time of collection of eggs];		
(3)или /or	[(a) потекнуваат од матични јата кои биле чувани во објекти во кои во последните 21 ден пред собирање на јајцата е извршено испитување за присуство на авијарна инфлуенца и истото е со негативен резултат. Испитувањето е извршено со земање на клоакален и трахеален, или орофарингеален брис од 60 птици во објектот или од сите птици доколку нивниот број е помал од 60 /were derived from parent flocks which have been kept in an establishment in which during the past 21 days prior to the collection of the eggs a virus detection test with negative testing results for avian influenza has been carried out on a random sample of cloacal and tracheal/or oropharyngeal swabs taken from at least 60 poultry in the establishment or from all poultry if less than 60 are present in the establishment];		
	(b) јајцата за ведење потекнуваат од објект /the hatching eggs come from an establishment: - околу кој во радиус од 1 км не е забележано присуство на ниско патогена инфлуенца најмалку 30 дена во било кој објект /around which within a 1 km radius low pathogenic avian influenza has not been present within the last 30 days on any establishment; - каде не постои епидемиолошка поврзаност со објект каде е докажана авијарна инфлуенца во последните 30 дена /where there has been no epidemiological link to an establishment where avian influenza has been detected within the last 30 days;		
II.1.5	потекнуваат од родителски јата кои /were derived from parent flocks which: (3)или /either (3)или /or		
	[не се вакцинирани против авијарна инфлуенца /have not been vaccinated against avian influenza]; [се вакцинирани против авијарна инфлуенца во согласност со планот за вакцинација од Правилникот (7), односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 798/2008 /have been vaccinated against avian influenza in accordance with a vaccination plan under Book of Rules(7) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008 using:		
	(име и тип на употребената вакцина(и) /name and type of used vaccine(s))		
	на возраст од /at the age of недели/weeks;		
II.1.6	потекнуваат од јата кои: /come from flocks which:		
	(a) Се прегледани на денот на издавањето на сертификатот и не покажале клинички знаци или основа за сомневање на некоја болест /have been examined at the date of issue of this certificate and showed no clinical signs of or grounds for suspecting any disease;		
	(b) Се држени најмалку шест недели веднаш пред извозот во објект(и) утврдени во Рамка I.11. од Дел I, службено одобрени согласно националните прописи од областа на ветеринарното здравство кои се еквивалентни на оние поставени со Анекс II од Директивата 2009/158/ЕЗ. /have been kept for at least six weeks immediately prior to export in the establishment(s) defined in Box I.11 of Part I, officially approved in accordance with requirements that are at least equivalent to those laid down in national veterinary legislation or Annex II to Directive 2009/158/EC;		
	- чие одобрение не е укинато или повлечено /the approval of which has not been suspended or withdrawn, - кое/кои не се (биле) предмет на забрана или ограничување во поглед на здравствена заштита на животните, /which is (are) not subject to any animal health restriction, - каде во радиус од 10 км вклучувајќи ја, каде што е потребно, територијата на соседната земја, немало појава на високо патогена авијарна инфлуенца или Њукастелска болест најмалку претходните 30 дена; /within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighboring country, there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or Newcastle disease for at least the previous 30 days;		

(c) (d) (³) или /either (³)или /or (³) или /or	за време на споменатиот период под (b) немале никаков контакт со живина која не ги исполнува барањата поставени во овој сертификат /during the period mentioned in (b), have had no contact with poultry not meeting the requirements laid down in this certificate or with wild birds, поминале надзорна програма за /have undergone a disease surveillance programme for: [Salmonella pullorum, S. gallinarum и/and Mycoplasma gallisepticum (живина)]/(fowls); [Salmonella arizonae (sero group O:18(K), S. Pullorum и/and S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis и/and M. gallisepticum (мисирки)]/(turkeys); [Salmonella pullorum и/and S. gallinarum (бисерки, претепелици, фазани, еребици и патки)]/(guinea fowls, quails, pheasants, partridges and ducks)
(f) или /either (f) или /or	во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство кои се еквивалентни на Поглавје III од Анекс II на Директивата 2009/158/E3 а каде е потврдено дека не се инфицирани, или нема основа за сомневање на инфекција, од неведените предизвикувачи; /in accordance with national veterinary legislation or Chapter III of Annex II to Directive 2009/158/EC and were not found to be infected, or showed any grounds for suspecting infection, by these agents; (e) не се вакцинирани против Њукастелска болест /have not been vaccinated against Newcastle disease; (e) вакцинирани се против Њукастел со примена на /have been vaccinated against Newcastle disease using:
(g) и/ или /and/or	(име и вид на вирусниот сој на Њукастелска болест (жив или инактивиран) употребен за вакцината(ите) /(name and type (live or inactivated) of Newcastle disease virus strain used in vaccine(s)) на возраст од /at the age of недели/weeks; (f) вакцинирани се со службено одобрена вакцина /have been vaccinated using officially approved vaccines
(f)II.1.7	на/он против/against (повтори ако е потребно)/(repeat as necessary).] обележани се како што е покажано во точка I.28 од сертификатот со употреба на /have been marked as indicated in point I.28 of the certificate using (боја на мастило);/(colour ink);
II.1.8	дезинфицирани се во согласност со моите упатства, со /have been disinfected in accordance with my instructions, using (име на производот и на активната супстанца)]/(name of the product and active substance) за време од /for (времето изразено во минути)/(time in minutes);
II.1.9	собрани се од /have been collected from (dd/mm/yyyy) до/to (dd/mm/yyyy);
II.1.10	испитани се на денот на издавање на овој сертификат и не покажале клинички знаци или основа за сомневање на некоја болест /have been examined at the date of issue of this certificate and showed no clinical signs of or grounds for suspecting any disease.
II.2	Дополнителни гаранции за јавното здравство /Public health additional guarantees
(f) [II.2.1	Програмот за контрола на Salmonella споменат во споменат во Законот за ветеринарно здравство (Службен весник на РМ бр.113/07) односно еквивалентните прописи Член 10 од Регулацијата (ЕЗ) Бр. 2160/2003 и посебните услови за употребата на антибактериски средства и вакцини во Регулацијата (ЕЗ) Бр. 1177/2006, се применети на матичното јато и ова матично јато е испитано на Salmonella серотипови кои што се од значење за јавното здравство /The Salmonella control programme referred to in Low on veterinary health (OG of RM No 113/07) or equivalent in Article 10 of Regulation (EC) No 2160/2003 and the specific requirements for the use of antimicrobials and vaccines in Regulation (EC) No 1177/2006, have been applied to the parent flock of origin and this parent flock has been tested for Salmonella serotypes of public health significance. Дата на последно испитување на родителски јата од кое се познати резултатите /Date of last sampling of the parent stock from which the testing result is known: (dd/mm/yyyy); Резултати од сите испитувања на родителски јата /Result of all testing in the parent flock:
(3) или /either (3) или /or (3)II.2.2	[позитивно /positive] [негативно /negative] Не е откриено присуство на Salmonella Enteritidis ниту пак на Salmonella Typhimurium со програмот за контрола наведен во точка II.2.1 /Neither Salmonella Enteritidis nor Salmonella Typhimurium were detected within the control programme referred to in point II.2.1]
II.3	Дополнителни гаранции за здравјето на животните /Animal health additional guarantees
II.3.1	Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар, исто така потврдувам дека /I, the undersigned official veterinarian, further certify that:
(3) или /either (3) или /or	пратката е наменета за Република Македонија чиј што статус е востановен во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентниот Член 15(2) од Директивата 2009/158/E3, јајцата за ведење опфатени со овој сертификат потекнуваат од живина која /where the consignment is intended for a Republic of Macedonia the status of which has been established in accordance with national veterinary legislation or Article 15 (2) of Directive 2009/158/EC, the hatching eggs described in this certificate are derived from poultry which:
(3) или /either (3) или /or	[не е вакцинирана против Њукастелска болест /have not been vaccinated against Newcastle disease; [вакцинирани се против Њукастелска болест со инактивирана вакцина /have been vaccinated against Newcastle disease using an inactivated vaccine];
(3) или /or	[вакцинирани се против Њукастелска болест со жива вакцина најмалку 60 дена пред датумот споменат во точка II.1.9 /were vaccinated against Newcastle disease using a live vaccine at the latest 60 days before the date mentioned under point II.1.9];
(3)II.3.2	следните дополнителни гаранции, пропишани од страна на Република Македонија во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство или еквивалентниот Член 16 и/или 17 од Директивата 2009/158/E3, се дадени /the following additional guarantees, laid down by the Republic of Macedonia of destination in accordance with national veterinary legislation or Articles 16 and/or 17 of Directive 2009/158/EC, are provided: ]
II.4	Дополнителни здравствени услови /Additional health requirements
(3)II.4.1	Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар, понатаму потврдувам дека /I, the undersigned official veterinarian, further certify that:
(3)II.4.1	иако употребата на вакцини против Њукастелска болест кои не ги исполнуваат посебните услови од Правилникот (7), односно еквивалентниот Анекс VI (II) од Регулацијата (ЕЗ) Бр. 798/2008 не е забранета во /although the use of vaccines against Newcastle disease which do not fulfil the specific requirements of Book of Rules(7) or equivalent Annex VI (II) to Regulation (EC) No 798/2008 is not prohibited in:
(3) или /either	[територијата со код /the territory of code];
(3) или /or	[оддел(и) /compartment(s)]; живина од која потекнуваат јајцата за ведење /the poultry from which the hatching eggs are derived:
(a)	не била вакцинирана најмалку претходните 12 месеци со вакви вакцини /has not been vaccinated for at least the previous 12 months with such vaccines;

	(b) потекнува од јато или јата кое го поминало вирус изолациониот тест за Њукастелска болест, извршен во официјална лабораторија не порано од 14 дена пред испораката на случаен примерок од клокален брис од најмалку 60 птици во секое јато и во кое Интрацеребралниот Патогенски Индекс (ИЦПИ) за авијарни парамиксовируси не е поголем од 0.4 /comes from a flock or flocks that underwent a virus isolation test for Newcastle disease, carried out in an official laboratory not earlier than 14 days preceding consignment on a random sample of cloacal swabs from at least 60 birds in each flock concerned and in which no avian paramyxoviruses with an Intracerebral Pathogenicity Index (ICPI) of more than 0.4 have been found; (c) не била во контакт со живина која не ги исполнува условите под (a) и (b) во последните 60 дена пред испораката /has not been in contact during the last 60 days before consignment with poultry that does not fulfil the conditions in (a) and (b); (d) била држена во изолација под официјален надзор на објектот на потекло за време од 14 дена како што е споменато под (b) /has been kept in isolation under official surveillance on the establishment of origin in the 14-day period mentioned in (b).]
II.5	Потврда за превозот на животните /Animal transport attestation Јас долупотпишаниот официјален ветеринар, дополнително потврдувам дека: /I, the undersigned official veterinarian, further certify that:
II.5.1	Јајцата за ведење ќе се транспортираат во совршено чисти, за една употреба кутии кои се употребуваат за прв пат и кои: /the hatching eggs are transported in perfectly clean disposable boxes used for the first time and which:
	(a) содржат само јајца за ведење од ист вид, категорија и тип што доаѓаат од ист објект /contain only hatching eggs of the same species, category and type coming from the same establishment; (b) ги содржат следните информации /bear the following indications: - зборот 'ведење' /the word 'hatching', - името на земјата, територијата, областа или одделот од каде што се испраќа /the name of the country, territory, zone or compartment of consignment, - видот на односната живина /the species of poultry concerned, - број на јајца /the number of eggs, - категоријата и видот на производството за кое што се наменети /the category and type of production for which they are intended, - името, адресата и бројот на одобриениот објект за производство /the name, address and approval number of the production establishment, - бројот на одобриениот објект од каде потекнуваат /the approval number of the establishment of origin, - Земја на дестинација /State of destination; (c) се затворени во согласност со упатствата на надлежниот орган со цел да се избегне било каква можност за промена на содржината /are closed in accordance with the instructions of the competent authority to avoid any possibility of substitution of the contents;
II.5.2.	контејнерите и возилата со кои кутиите споменати погоре се транспортираат се исчистени и дезинфицирани пред натоварот во согласност со упатствата на надлежниот орган /the containers and vehicles in which the boxes mentioned above have been transported have been cleansed and disinfected before loading in accordance the instructions of the competent authority.
	Забелешки /Notes Дел I /Part I:
	- Рамка I.8: Наведете го кодот на областа или името на одделот на потекло, доколку е потребно, а како што е утврдено со Правилникот (7), односно еквивалентната колона 2, Дел 1 од Анекс I од Регулацијата (ЕЗ) Бр. 798/2008 /Box I.8: provide the code of the zone or name of the compartment of origin, if necessary, as defined under Book of Rules(7) or equivalent code in column 2, Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008. - Рамка I.11: Име, адреса и одобрен број на објектот за одгледување /Box I.11: Name, address and approval number of the breeding establishment. - Рамка I.15: Наведете го регистрацискиот број(еви) на железничките вагони и камиони, имињата на бродовите и, ако е познато, бројот на авионските летови. Во случај на превоз во контејнери или кутии, вкупниот број на истите и нивните регистрациски броеви и каде постои сериски број на пломбата, треба да се наведе во Рамката I.23. /Box I.15: Indicate the registration number(s) of railway wagons and lorries, the names of ships and, if known, the flight numbers of aircraft. In the case of transport in containers or boxes, the total number of these and their registration and where there is a serial number of the seal it has to be indicated in box I.23. - Рамка I.28 (Категорија): внесете едно од следниве можности: Чиста линија/родители од /родители/подмладок за носење/јајца од мисирки за консумација/друго; (Систем за идентификација и број за идентификација): да се прикаже ознаката на јајцето /Box I.28 (Category): select one of the following: Pure line/grandparents/parents/laying pullets/eggs of turkeys for consumption/others; (Identification system & Identification number): introduce the egg mark.
	Дел II /Part II:
	(1) За јајца за ведење од живина како што е дефинирано во Правилникот (7), односно еквивалентната Регулацијата (ЕЗ) Бр. 798/2008 со исклучок на ноевите /For hatching eggs of poultry as defined in in Book of Rules(7) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008 with the exception of ratites. (2) Код на територијата како што е наведено во Правилникот (7), односно еквивалентната колона 2, Дел 1 од Анексот I на Регулацијата (ЕЗ) Бр. 798/2008 /Code of the territory as it appears in Book of Rules(7) or equivalent column 2, Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008. (3) Задржете доколку е потребно /Keep as appropriate. (4) Внеси го името на одделот(ите) /Insert the name of the compartment(s). (5) Гаранцијата важи само за живина од расата <i>Gallus gallus</i> и мисирки. /This guarantee applies only for poultry belonging to the species of <i>Gallus gallus</i> and turkeys. (6) Ако некој од резултатите биде позитивен на следните серотипови за време на животот на родителското јато, означи како позитивно: <i>Salmonella</i> Infantis, <i>Salmonella</i> Virchow и <i>Salmonella</i> Hadar. /If any of the results were positive for the following serotypes during the life of the parent flock, indicate as positive: <i>Salmonella</i> Infantis, <i>Salmonella</i> Virchow and <i>Salmonella</i> Hadar. (7) Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло /Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin (8) Задржете ако е потребно /Keep if appropriate. (9) За време на испораката јајцата мора да бидат посебно означени во согласност со националните прописи од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр. 617/2008, вклучувајќи го и бројот на одобрение на објектот за одгледување, со небришливо црно мастило; таквата ознака мора да биде читлива и на најмалку еден јазик на Унијата. /At the time of consignment the eggs must be individually marked in accordance with national veterinary legislation or Commission Regulation (EC) No 617/2008 including the approval number of the breeding establishment, in indelible black ink; such markings must be in legible writing and in at least one Community language. (10) За земји или територии со влез "N" во низата 6 од Дел 1 од Анекс I од Регулацијата (ЕЗ) 798/2008, за јајца за ведење од живина со исклучок на ноеви (HEP), ова значи дека во случај на појава на Њукастелска болест како што е дефинирано во Регулацијата (ЕЗ) 798/2008, тогаш кодот на земјата или територијата ќе продолжи да се користи, но ова ќе ја исклучи секоја област која е под официјална забрана, од трета земја во однос на Њукастелска болест, на денот на издавање на овој сертификат. / For countries or territories with the entry "N" in column 6 of Part 1 of Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008, for hatching eggs of poultry other than ratites (HEP) only, this means that in the case of an outbreak of Newcastle disease as defined in Regulation (EC) No 798/2008 then the country code or territory code shall continue to be used but this will exclude any area under official restrictions, by the third country concerned in relation to Newcastle disease, at the date of issue of this certificate.

(11) За земји или територии со влез "L" во низата 6 од Дел 1 од Анекс I од Регулацијата (ЕЗ) 798/2008, за јајца за ведење од живина со исклучок на ноеви (HEP), ова значи дека во случај на појава на ниско патогена авијарна инфлуенца како што е дефинирано во Регулацијата (ЕЗ) 798/2008, тогаш кодот на земјата или територијата ќе продолжи да се користи, но ова ќе ја исклучи секоја област која е под официјална забрана, од трета земја во однос на ниско патогена авијарна инфлуенца, на денот на издавање на овој сертификат. /For countries or territories with the entry "L" in column 6 of Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008, for hatching eggs of poultry other than ratites (HEP) only, this means that in the case of an outbreak of low pathogenic avian influenza as defined in Regulation (EC) No 798/2008 then the country code or territory code shall continue to be used but this will exclude any area under official restrictions, by the third country concerned in relation to low pathogenic avian influenza, at the date of issue of this certificate.

Овој сертификат важи 10 дена.

/This certificate is valid for 10 days.

Официјален ветеринар

/Official veterinarian:

Име (со печатни букви):

/Name (in capitals):

Датум:

/Date:

Печат:

/Stamp:

Квалификации и титула:

/Qualification and title:

Потпис:

/Signature: